



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 19 март 2002

Скопје

Број 20

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 300000000188798

305.

Врз основа на член 84, став 1 алинеја 2 од Уставот на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 52/91), Претседателот на Република Македонија, донесе

УКАЗ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

Се поставува

I

Д-р Звонимир Јанкуловски, за вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа, со седиште во Стразбур.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

Указ бр. 3
12 март 2002 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

306.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95 и 43/99), член 28 од Законот за акцизите ("Службен весник на РМ" бр. 32/01, 50/01 и 52/01) и член 35 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19 март 2002 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОД- ДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГ- ЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

1. Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати, така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 15,957
- МБ - 98 до 16,798
- БМБ - 95 до 17,047

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 16,392
- Д - 2 до 15,972

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 17,153

г) Мазут до 11,806 ден/кг.

2. Претпријатијата и другите правни лица, како и вршителите на дејност со личен труд што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија), ги формираат цените за одделни нафтени деривати, така што највисоките малопродажни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 51,00
- МБ - 98 до 52,00
- БМБ - 95 до 49,00

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 37,00
- Д - 2 до 36,50

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 27,00

г) Масло за горење (мазут) до 12,764 ден/кг.

Цените од став 1 на оваа точка, потточките "а", "б" и "в" важат франко пумпна станица, а цената на потточката "г" важи франко производител во земјата.

3. Во малопродажните цени утврдени со точка 2 од оваа одлука, акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини ден/лит.
МБ - 86 24,500
МБ - 98 24,500
БМБ - 95 21,729

б) Дизел гориво ден/лит.
Д - 1 12,300
Д - 2 12,300

в) Масло за горење ден/лит.
екстра лесно (ЕЛ) 3,136

г) Масло за горење (мазут) 0,100 ден/кг.

4. Во цените од точка 2 освен во потточката "г" на оваа одлука, содржани се и трошоците за превоз од 0,400 ден/литар, а трошоците на прометот изнесуваат:

а) Моторни бензини ден/лит.
- МБ - 86 до 2,00
- МБ - 98 до 2,00
- БМБ - 95 до 2,00

б) Дизел гориво ден/лит.
- Д - 1 до 2,00
- Д - 2 до 2,00

в) Масло за горење ден/лит.
- екстра лесно (ЕЛ) до 2,00

г) Масло за горење (мазут) до 0,25 ден/кг.

5. Од износот на платените акцизи од точка 3 на оваа одлука, Заводот за платен промет ќе врши уплата во износ од 9,18% на сметка на Фондот за пензиско-инвалидско осигурување.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 00,01 часот на 20.03.2002 година.

Заменик на
претседателот на Владата
на Република Македонија,
м-р **Џевет Насуфи, с.р.**

Бр. 23-1445/1
19 март 2002 година
Скопје

307.

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ЗАВОДОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Кирил Тодоровски се разрешува од должноста директор на Заводот за вработување на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1173/1
5 март 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

308.

Врз основа на член 91 од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 37/97, 25/2000, 101/2000 и 50/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА ВРА-
БОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За директор на Заводот за вработување на Република Македонија се именува Светлана Јакимовска, помошник на директорот за правни и административни работи на овој завод.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1174/1
5 март 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

309.

Врз основа на член 14 од Законот за Фондот за земјоделство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА
ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ

1. За заменик на директорот на Фондот за земјоделство - Скопје се именува Фикрет Муртезани, советник во Одделението за координација на странска техничка помош во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1214/1
5 март 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

310.

Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за земјоделство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 11/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје се именуваат:

1. д-р Елизабета Ангелова, директор на Управата за семе и семенски материјал во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Абдулмецит Алити, директор на АД "1 Мај" - с. Драговево, Штип.

3. Наум Вељановски, раководител на Сектор за производство и трговија ЗПЗ "Напредок" - Скопје.

4. д-р Родна Живковска, професор на Правниот факултет во Скопје.

5. Миле Јакимовски, државен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

6. Ванчо Каргов, државен секретар во Министерството за финансии.

7. Шериф Мемети, раководител на Одделение во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

8. Цветко Петрушевски, индивидуален земјоделец од Илинден - Скопје.

9. Вељо Тантаров, индивидуален земјоделец од Новаци.

10. Стојмирка Тасевска, секретар на Секторот за земјоделство и прехранбена индустрија при Стопанската комора на Македонија.

11. Ристо Трајков, индивидуален земјоделец од с. Добрејци, Струмица.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1215/1
5 март 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

311.

Врз основа на член 8 од Законот за слободни економски зони ("Службен весник на Република Македонија" бр. 56/99, 41/2000 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СЛО-
БОДНИ ЕКОНОМСКИ ЗОНИ-СКОПЈЕ

1. За претседател и членови на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони-Скопје, се именуваат:

а) за претседател

- Вера Пепелничка, државен советник во Министерството за економија;

б) за членови

- Зоран Балеvски, државен советник во Министерството за надворешни работи;

- Вукел Ваљдета, раководител на Одделение во Министерството за труд и социјална политика;

- Светлана Јаневска, државен советник во Министерството за финансии;

- м-р Јове Кекеноvски, државен секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање;

- Весна Огненовска, државен секретар во Министерството за транспорт и врски;
 - Сашко Станинов, директор на Агенцијата за развој и инвестиции.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-580/9
 5 март 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

312.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија-Скопје од редот на вработените се разрешуваат:

- Руди Албегов,
- Стевчо Боев,
- Гоце Петковски.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија-Скопје од редот на вработените се именуваат:

- Михајло Бајо, раководител на СРЦ "Кале"-Скопје,
- Драги Кесковски, раководител на Подружницата Охрид,
- Орце Тодоровски, раководител на Сектор за развој, маркетинг и комерцијални работи.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-960/2
 5 март 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

313.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА "МАКЕДОНИЈАП" - СКОПЈЕ ОД РЕДОТ НА ВРАБОТЕНИТЕ

1. Васил Коцев се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат"-Скопје.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат"-Скопје од редот на вработените се именува Тони Лазаров, раководител на Подружница-Штип.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1005/2
 5 март 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

314.

Врз основа на член 26 од Законот за попис на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија, 2001 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 16/2001, 37/2001 и 70/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 март 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ДРЖАВНАТА ПОПИСНА КОМИСИЈА

1. Дончо Герасимовски се разрешува од должноста член на Државната пописна комисија.

2. За член на Државната пописна комисија се именува Васил Гацовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 17-1172/1
 5 март 2002 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

315.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за условите и начинот за сервисирање на солидарен фонд на корисниците на пензија бр. 02-3690/1 донесена од Управниот одбор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на 13 јули 2001 година.

2. Се става вон сила решението од 31 октомври 2001 година со кое се запираат од извршување дејствијата означени во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

4. Уставниот суд на Република Македонија, по иницијативите на Здружението на инвалидите на трудот Штип; Михаил Протогеров, Александар Гарвански, Младен Веселинов и Димитар Костадинов пензионери од Штип; Здружението на инвалиди на трудот Кичево; Здружението на инвалиди на трудот Гостивар; Здружението на инвалиди на трудот Струга; Благој Пендовски, Момчило Марковски, Љубомир Ѓорѓиев и Димитрија Стојановски пензионери од Велес; Благоја Стојчевски од Скопје; Здружението на инвалиди на трудот Кочани; Сојузот на инвалиди на трудот на Република Македонија; Благој Гиновски, Киро Талевски, Панде Петковски, Танас Станковски, Никола Наумовски, Александар Марковски, Ѓорѓи Здравевски пензионери од Битола; Здружението на пензионери Прилеп; Перо Стојановски, Цветко Митревски и Спасе Кузмановски пензионери од Кавадарци; Александар Нешковски претседател на Здружението на пензионери на општина Центар од името на здруженија на пензионерите од Гази Баба, Кисела Вода, Карпош, Центар и Чаир и Здружението на инвалиди на трудот Охрид, со решение У. бр. 148/2001, 153/2001 и 173/2001 поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука бидејќи основано се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон.

5. Судот на седницата утврди дека оспорената одлука е донесена од Управниот одбор на Фондот за ПИО врз основа на член 163 став 1 точка 1 од ЗПИО на 13 јули 2001 година. Согласно член 1 од оспорената одлука се уредуваат условите и начинот на сервисирање на солидарниот фонд на корисниците на пензија од страна на Фондот на

пензиското и инвалидското осигурување на Македонија. Според членот 2 од Одлуката, во услови на постоење на солидарен фонд основан од асоцијациите на корисниците на пензија, асоцијациите на инвалидите на трудот, асоцијациите на корисниците на инвалидската пензија и други асоцијации на ниво на општини, фондот сервисирањето ќе го врши на единствен начин. Членот 3 од Одлуката уредува дека Фондот при исплатата на пензија од секој корисник ќе врши задршка на единствен износ наменет за исплата на потребните трошоци што ќе се утврди во одлуките донесени од асоцијациите на корисниците на пензија од член 2 на оваа одлука, а во соработка со Координативното тело од член 5 на оваа одлука. Доколку корисникот на пензија не е согласен да му се врши задршка од пензијата за тоа писмено ќе го извести Фондот. Новите корисници на пензија согласност за задршка од пензијата по писмен пат ќе ја дадат при поднесувањето на барањето за остварување право на пензија. Согласно членот 4 од Одлуката, собраните средства ќе се уплатуваат на посебна сметка одвоена од редовното финансиско работење на Фондот со назнака "Средства за солидарен фонд на корисниците на пензија". Средствата од став 1 на овој член преку акредитиви ќе бидат дозначувани до подрачните единици на Стручната служба на Фондот преку кои ќе се врши исплатата на погребните трошоци. Според членот 5 од Одлуката, за собраните и исплатените средства од солидарниот фонд и за други прашања во врска со сервисирањето на солидарниот фонд, ќе се врши надзор и контрола од посебно координативно тело, составено од 5 члена и нивни заменици, односно по еден претставник од асоцијациите на корисниците на пензија, МТСП и Фондот. Членот 6 од Одлуката уредува дека дозначените, а неискористени средства за исплата на погребните трошоци за корисниците на пензија на денот на почетокот на примената на оваа Одлука, асоцијациите на корисниците на пензија, ќе ги повратат на посебната сметка. Неизвршени обврски за исплат на погребните трошоци настанати пред примената на оваа Одлука ќе ги исплатат подрачните единици од средствата за солидарниот фонд на корисниците на пензија, со исклучок на обврските настанати спрема брачните другари на корисниците на пензија. Според членот 7 од Одлуката, до донесување на одлуки за единствен износ на задршка од пензијата за солидарен фонд и до истекот на крајниот рок на склучени договори на асоцијациите на корисниците на пензија со осигурителните компании, Фондот задршката ќе ја врши според постојните одлуки и склучените договори. Според членот 8 од Одлуката, работите во врска со задршките од пензиите на име членарина ќе ги сервисира Фондот под услови и начин што ќе се утврдат со договор со асоцијациите на корисниците на пензија. Со членот 9 од Одлуката се овластува директорот на Фондот, да донесе упатство со кое ќе ги уреди сите конкретни прашања во врска со сервисирањето на Солидарниот фонд. Според член 10 од Одлуката, оваа Одлука стапува во сила по нејзиното донесување, а ќе се применува од 1.11.2001 година.

6. Согласно член 8 став 1 алинеи 3, 6 и 8 од Уставот, владеењето на правото, правната заштита на сопственоста и хуманизмот, социјалната правда и солидарноста се темелни вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Членот 30 од Уставот го гарантира правото на сопственост.

Според член 34 од Уставот, граѓаните имаат право на социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор.

Членот 52 од Уставот утврдува дека законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила.

Според член 58 од Уставот, сопственоста и трудот се основа за управување и учество во одлучувањето.

Согласно член 61 став 1 и 2 од Законот за здруженијата на граѓани и фондациите, Здруженијата и фондациите можат да стекнуваат предмети, парични средства и имотни права Здруженијата на граѓани и фондациите средства-

та ги стекнуваат од членарина, прилози, донации, подароци и слично и со нив располагаат во согласност со статутот и со закон.

Член 62 од овој закон, изрично определува дека средствата што здруженијата на граѓани и фондациите ги стекнуваат согласно членот 61 на овој закон се нивна сопственост.

Според членот 63 од овој закон, со статутот на здруженијата на граѓани и фондациите се утврдува органот кој врши контрола на наменско користење и располагање со средствата и приходите на здруженијата на граѓани и фондациите. Органот од ставот 1 на овој член е составен од членови, лица на здруженијата на граѓани и фондациите кои се избираат на начин предвиден со статутот. Секој член има право да бара да изврши увид во користењето на средствата и приходите на здруженијата на граѓани и фондациите на начин утврден со статутот.

Со Законот за пензиското и инвалидското осигурување се утврдени статусот, положбата и функцијата на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Фондот е посебен облик на организирање во кој се остваруваат правата и се обезбедуваат средства за пензиското и инвалидското осигурување, а дејноста на Фондот е од јавен интерес.

Орган на управување на Фондот е Управниот одбор.

Надлежностите на Управниот одбор се таксативно наброени во членот 163 од Законот, според кој Управниот одбор на фондот: 1) донесува статут и други општи акти на Фондот; 2) донесува програма и план за работа; 3) утврдува буџет и завршна сметка на фондот; 4) управува со средствата на Фондот; 4-а) се грижи за редовно уплатување на придонесот за пензиско и инвалидско осигурување; 5) одлучува за користење на средствата на Фондот; 6) се грижи за остварување на доброволно осигурување; 7) го следи остварувањето на меѓународните договори и меѓудржавните спогодби од областа на пензиското и инвалидското осигурување; 8) разгледува прашања, извештаи, информации и други материјали во врска со состојбите и проблемите од пензиското и инвалидското осигурување и други работи од надлежност на Фондот; 9) презема мерки за обезбедување и функционирање на информативниот систем на Фондот; 10) основа комисији и други работни дела и 11) одлучува за други работи утврдени со закон и Статутот на Фондот.

Врз основа на наведените уставни одредби произлегува дека граѓаните имаат право на социјална сигурност и социјално осигурување утврдени со закон и со колективен договор. Доколку прибирањето на средства во солидарниот фонд кои служат за помош на семејствата во случај на смрт на осигуреникот се третира како еден вид социјална сигурност, потребно е како право да се утврди со закон или со колективен договор и со закон да се овласти Фондот или друг орган да ги уредува прашањата за начинот на користење а ова право. Меѓутоа, правото или обврската за издвојување на средства за погребни трошоци како еден вид социјална помош не е предвидено со ниеден закон ниту пак со колективен договор, туку за тоа одлучиле самите пензионери преку своите здруженија врз доброволна основа и за точно определени цели. Според тоа, Фондот како парадржавен орган и здруженијата можат да влегуваат во облигационен однос во таксативно наброени услови за собирање на средствата и за начинот на нивното исплаќање. Значи неспорно е правото на фондот врз основа на договор да врши и други работи. Меѓутоа, во овој случај нема договорен однос меѓу фондот и пензионерите. Имено, при формирањето и функционирањето на солидарниот фонд, како ретко каде на друго место, јасно доаѓаат до израз принципите на хуманоста, социјалната сигурност, взаемноста и солидарноста. Понатаму, со членот 10 од оспорената Одлука е предвидено дека истата стапува во сила по нејзиното донесување, и ќе се применува од 1 ноември 2001 година, што значи дека не е предвидено нејзино објавување иако се однесува на неограничен број субјекти.

Поради тоа, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со членовите 8 став 1 алинеи 3 и 6, 30, 34 и 52 од Уставот.

Врз основа на наведените законски одредби, пак, произлегува дека овластувањата на Фондот и надлежностите на Управниот одбор на Фондот се уредени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување, од што е видно дека Управниот одбор нема надлежност да го уредува прашањето во врска со начинот и условите за распределба и користење на доброволно издвоените средства на пензионерите.

Правен основ за донесување на оспорената одлука е членот 163 став 1 точка 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Меѓутоа, оваа законска одредба го уредува прашањето за видот на актите што може да ги донесе Управниот одбор, од што произлегува дека е неоспорно дека управниот одбор може да носи одлуки како општи акти на Фондот, но само за прашања во рамките на законски наведените надлежности.

Фондот, може да одлучува и за други работи доколку се утврдени со закон и Статутот на Фондот. Меѓутоа, прибирањето на средства за покривање на погребните трошоци не е регулирано со ниеден закон, а оспорената одлука не се повикува ниту на вакво овластување утврдено со Статутот на Фондот.

Оттука, Судот оцени дека Управниот одбор ги пречекорил своите законски утврдени надлежности, поради што оцени дека оспорената одлука не е во согласност со наведените законски одредби.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У. бр. 148/2001	Претседател
У. бр. 153/2001	на Уставниот суд на Република
У. бр. 173/2001	Македонија,
6 март 2002 година	д-р Тодор Џунов , с.р.
Скопје	

316.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 став 1 алинеја 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува Одлуката за измена и дополнување на Деталниот урбанистички план за дел од МЗ "Горче Петров" (37), бр. 07-307/4, донесена од Советот на општина Горче Петров на 21 март 2001 година ("Службен гласник на град Скопје" бр. 6/2001), во делот што се однесува на урбанистичката парцела 3.42.

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на нејзиното објавување во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија, на иницијатива на Јовица Јовевски од Скопје со Решение У. бр. 199/2001 од 30 јануари 2002 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на делот од Одлуката означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот и со член 18 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. Доносителот на оспорената одлука не достави одговор на наводите содржани во решението за поведување на постапката.

5. Судот на седницата утврди дека при јавната анкета по нацрт-Планот, која беше организирана од 27 јуни до 11 јули 2000 година, беа изнесени забелешки од Томислав Јовевски-татко на иницијаторот (на 10 јули 2000 година) кои се однесуваа на УП 3.42, меѓу кои и забелешката "барам мојата легално изградена гаража да се вцрта во новиот ДУП, а пристапот до градежната парцела 3.41 да е од друга страна, особено што во нацрт-Планот наоколу се урбанизираат сите диво изградени гаражи, па и гаражата на Душанка Димитровска (од 3.41-н.з.), иако таа не поседува возило". Во склоп на таа забелешка, Томислав Јовевски објасни дека на УП 3.42 "постои легално изграден градежен објект (гаража)...", за што ги приложи и 14-те акти (решение за услови за градба, заверен проект,...), а ја објасни и ја поткрепи со докази управната и управно-судската постапка (видно од Анкетен лист бр. 27 и прилозите доставени со него до општината).

Понатаму, Судот утврди дека во одговор на Анкетен лист бр. 27, поднесен од Јовевски Томислав, се наведува дека "забелешката се одбива бидејќи во текстуалниот дел на нацрт-Планот, во одредбите за спроведување на планот е регулирана оваа материја, а согласно Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот ("Службен весник на РМ" бр. 11/97, 69/99 и 102/2000) засновано на член 15 од Законот за изградба на инвестициони објекти ("Службен весник на РМ" бр. 15/90, 11/91, 11/94, 18/99 и 25/99) и Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот ("Службен весник на РМ" бр. 11/97, 69/99 и 102/2000)".

Судот исто така утврди дека Правилникот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 11/97 престанал да важи на 6 ноември 1999 година со член 85 од Правилникот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 69/99 (значи, не обврзувал во време на јавната анкета од 2000 година), како и дека Правилникот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 102/2000 влегол во сила после јавната анкета (односно на 14 декември 2000 година), па и тој не обврзувал околу оваа јавна анкета. Во однос на Правилникот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 69/99 и член 15 од Законот за изградба на инвестициони објекти, од образложението не може поблиску да се види зошто забелешката на Јовевски е неприфатлива.

6. Според член 18 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ" бр. 4/96, 8/96, 28/97, 18/99 и 53/2001) "Извештај за стручната расправа и јавната анкета за плановите од член 17 став 5 на овој закон, со образложение за неприфатените забелешки, изработува општината, односно градот Скопје".

Со оглед на тоа што, во конкретниот случај, даденото образложение не ги дава јасно причините поради кои не е прифатена забелешката на граѓанинот, што е суштина на образложението, со што не му е дадена можност на граѓанинот понатаму да се бори за својот правен интерес, Судот утврди дека таквата постапка на донесување на Одлуката во оспорениот дел-УП 3.42 не е во согласност со наведената законска одредба, како и со член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот (владеење на правото).

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Ислами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 199/2001	Претседател
6 март 2002 година	на Уставниот суд на Република
Скопје	Македонија,
	д-р Тодор Џунов , с.р.

317.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 36 точка 4 од Законот за угостителската и туристичката дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95 и 33/00).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 230/2001 од 26 декември 2001 година поведе постапка за оценување уставноста на член 36 точка 4 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според член 36 од Законот, туристичкиот водич мора да ги исполнува следниве услови:

1) да е државјанин на Република Македонија;

2) да има живеалиште на територијата на Република Македонија;

3) да не му е забрането вршење на дејноста на туристички водич со правосилна судска пресуда или со решение за прекршок и

4) да не е осудуван за кривично дело неовластено производство и пуштање во промет опојни дроги, посредување во вршење на проституција и производство и растурање на порнографски списи.

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признајќи во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Согласно член 9 од Уставот, граѓаните на Република Македонија се еднакви во слободите и правата независно од полот, расата, бојата на кожата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба. Граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Со член 32 став 1 од Уставот се уредува дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според став 2 на овој член од Уставот, секому под еднакви услови му е достапно секое работно место.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Согласно член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја вршат судовите, а според став 2 од овој член на Уставот, судовите се самостојни и независни и судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни одредби, а имајќи ја предвид содржината на оспорената одредба на член 36 точка 4 од Законот, според која осудува-

носта на граѓанинот за одделни кривични дела е ограничувачки фактор лицето да врши дејност на туристички водич, по сила на самиот закон, а не како последица од конкретна казна (забрана) што ја изрекол судот со правосилна судска одлука, според мислењето на Судот, со таквото ограничување се повредува уставниот принцип на претпоставена невиност и принципот на законитост во казнувањето и се ограничува правото на работа. Имено, правните последици од осудата не можат да настапуваат автоматски по сила на законот, туку дека тоа може да се прави само со правосилна судска одлука, односно дека казнено-правниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и судски изречена казна за неговиот сторител и дека натамошни последици од неговото извршување, односно од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување на правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со Уставот. Покрај тоа, со оспорената одредба се определуваат кривични дела кои во постојниот кривичен законик ги нема, односно поприимиле друга содржина и форма, така што одредбата е практично неприменива по тој основ.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорената одредба на член 36 точка 4 од Законот не е во согласност со напред наведените одредби од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 230/2001
6 март 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Тодор Џунов, с.р.

318.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 20 став 2 точка 3 од Законот за стечај ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/97 и 53/00).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 235/2001 од 9 јануари 2002 година поведе постапка за оценување уставноста на член 20 став 2 точка 3 од Законот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорената одредба за стечаен управник може да биде именувано физичко лице под услов да не е осудувано за кривични дела што го прават неподобен за стечаен управник.

5. Според член 8 став 1 алинеја 1, 3 и 4 од Уставот, основните слободи и права на човекот и граѓанинот признајќи во меѓународното право и утврдени со Уставот, владеењето на правото и поделбата на државната власт на законодавна, извршна и судска, се едни од темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 13 став 1 од Уставот, лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невино се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука, а според член 14 став 1 од Уставот, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Согласно член 23 од Уставот секој граѓанин има право да учествува во вршењето на јавни функции.

Со член 32 став 1 од Уставот се уредува дека секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност, а според став 2 на овој член од Уставот, секој под еднакви услови му е достапно секое работно место.

Според член 54 став 1 од Уставот, слободите и правата на човекот и граѓанинот можат да се ограничат само во случаи утврдени со Уставот.

Согласно член 98 став 1 од Уставот, судската власт ја вршат судовите, а според став 2 од овој член на Уставот, судовите се самостојни и независни и судат врз основа на Уставот и законите и меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот.

Тргувајќи од содржината на наведените уставни одредби, а имајќи ја предвид содржината на оспорената одредба на член 20 став 2 точка 3 од Законот, според која осудуваноста на граѓанинот за одделни кривични дела е ограничувачки фактор лицето да врши функција на стечаен управник, по сила на самиот закон, а не како последица од конкретна казна (забрана) што ја изрекол судот со правосилна судска одлука, според мислењето на Судот, со таквото ограничување се повредува уставниот принцип на претпоставена невиност и принципот на законитост во казнувањето и се ограничува правото на работа и учество во вршење на јавна функција. Имено, правните последици од осудата не можат да настапуваат автоматски по сила на законот, туку дека тоа може да се прави само со правосилна судска одлука, односно дека казнено-правниот однос се исцрпува на релацијата на казнивото дело и судски изречена казна за неговиот сторител и дека натамошни последици од неговото извршување, односно од осудата за тоа дело кои се состојат во ограничување на правата на граѓаните не се допуштени, освен ако тоа не е изрично утврдено со Уставот. Покрај тоа, во оспорената одредба се повикува на кривични дела што осудувањето го правеле неподобен за стечаен управник, кои во постојниот кривичен законик ги нема, односно попримиле друга содржина и форма, така што одредбата е практично неприменлива по тој основ.

Врз основа на наведеното, Судот оцени дека оспорената одредба на член 20 став 2 точка 3 од Законот не е во согласност со напред наведените одредби од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 235/2001
6 март 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Џунов**, с.р.

319.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/92), на седницата одржана на 6 март 2002 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се укинува член 5 став 2 алинеја 3 од Правилникот за формирање на испитна комисија и начинот за полагање на испит за стекнување звање стечаен управник ("Службен весник на Република Македонија" бр. 12/2001).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

3. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У. бр. 237/2001 од 9 јануари 2002 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од актот означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со Кривичниот законик.

4. Судот на седницата утврди дека согласно член 5 став 2 од Правилникот, со пријавата за полагање на испит за стекнување звање стечаен управник, меѓу другото, се бара да се приложи и уверение за неосудуваност.

5. Според член 13 став 1 од Уставот на Република Македонија лицето обвинето за казниво дело ќе се смета за невинно се додека неговата вина не биде утврдена со правосилна судска одлука.

Според член 14 став 1, пак, никој не може да биде казнет за дело кое пред да биде сторено не било утврдено со закон или со друг пропис како казниво дело и за кое не била предвидена казна.

Во член 106 став 5 од Кривичниот законик е предвидено дека никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност.

Според став 6 на овој член на граѓаните по нивно барање, може да им се дадат податоци за нивната осудуваност или неосудуваност само ако овие податоци им се потребни заради остварување на нивните права во странство.

Од содржината на одредбата 13 и 14 од Уставот на Република Македонија произлегува дека со нив се утврдени два принципа на казнено правниот однос, а тоа се прво дека за извршеното казниво дело на сторителот може да му се изрече казна што како таква е утврдена со закон или со друг пропис и дека казната може да се изрече само со судска одлука. Според тоа, казнено правниот однос се исцрпува на релација казниво дело и судски изречена казна и дека натамошните последици од извршеното дело, односно осуда на сторителот не се допуштени.

Со оглед на изнесеното, Судот оцени дека во конкретниот случај со оспорената одредба од Правилникот се врши ограничување на правата на граѓаните како последица од осуда или како последица на водење на истрага.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Тодор Џунов и судиите Бахри Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, д-р Јован Проевски, Бесим Селими и д-р Јосиф Талевски.

У.бр. 237/2001
6 март 2002 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р **Тодор Џунов**, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за изменување и дополнување на Законот за пазарната инспекција ("Службен весник на Република Македонија" бр. 7/2002) е направена грешка поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Во членот 7 во новиот член 8-а став 2 по зборовите: "сопственик или" наместо зборот "сопственик" треба да стои зборот "сосопственик".

Бр. 10-584/2
15 март 2002 година
Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на Република
Македонија

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ**

Основниот суд Скопје I - Скопје преку судијата Лилјана Капарска по правната работа на предлагачот Димитриевиќ Мирослав од Скопје, ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 2, против противникот Дичев Иван од Скопје, сега со непозната адреса, за замена на согласност за изградба-реконструкција на подпокрив на зграда која што се наоѓа на ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 2 во Скопје, му постави привремен застапник во оваа постапка согласно член 78 став 2 точка 4 од ЗНП, адвокат Спасовска Љубица.

Привремениот застапник во оваа постапка ги има сите права и должности на законски застапник кој ќе ги врши сè додека противникот или негов полномошник не се јави пред судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, ВПП. бр. 53/2001. (6649)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за оспорување и утврдување на татковство по тужбата на малолетниот тужител Леонард Рамадан застапуван од законскиот застапник мајката Незакет Рамадан, против тужениот Герхард Марцини од Австрија, со непозната адреса.

Се повикува тужениот Герхард Марцини, со непознато место на живеење во Австрија, да се јави пред Основниот суд Скопје II - Скопје, да достави своја адреса или да определи полномошник. Во спротивно, доколку не се јави во рок од 30 дена ќе му биде определен привремен застапник, кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. П. бр. 299/2002. (6342)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, се води постапка по тужбата на тужителот Демир Абазовски од с. Пакошево, Скопје сега со живеалиште во Германија, против тужената Јлзда Абазовска родена Јашарова од Велес сега со непозната адреса на живеење по основ развод на брак.

Се повикува тужената Јлзда Абазовска од Велес со стан на ул. "Богдан Каракошев" бр. 127, сега со непознато место на живеење во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје или во тој рок да достави своја адреса или назначи свој полномошник.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена од објавувањето на огласот нејзините интереси ќе ги застапува привремен старател од редот адвокатите, а поставен од Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи на град Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIX. П.бр. 536/2002. (6915)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, под О. бр. 183/00 се расправа оставината на покојните Тодор и Љубица Атанасовски поранешни од Скопје.

Како еден од законските наследници на Љубица Атанасовска се јавува и нејзиниот внук Александар Станојковски по право на претставување преку покојната му мајка Десанка Станојковска сестра на покојната Љубица. На законските наследници на покојната Љубица Атанасовска не им е позната адресата на живеење на учесникот Александар Станојковски.

Согласно член 162 од ЗВП се повикува наследникот Александар Станојковски да се јави во судот во рок од 1 година сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или пак во тој рок да ја достави адресата на живеење, а во спротивно по истекот од 1 година од објавувањето на огласот согласно член 125 од ЗН постапката за расправање на оставината ќе продолжи.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, О.бр. 183/00. (7005)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје, е заведен спор под III П. бр. 2423/01, а по тужбата на тужителите Кемал Мусли од Скопје, ул. "Серава" бр. 29-б и Исмет Мусли од Скопје ул. "Серава" бр. 45, против тужената Рамизе Имер од Скопје со непозната адреса на живеење, за утврдување сопственост. Вредност 40.000,00 денари.

Се повикува Рамизе Имер да се јави во Основниот суд Скопје II - Скопје во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас, во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење, а во спротивно, во смисла на член 78 став 2 точка 4 од ЗПП, ќе и биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува нејзините интереси во спорот.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, III. П.бр. 2423/01. (7388)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд Велес, во тек е постапката по предлог од предлагачите Јордан Панов и Дивна Трајановска од Градско за прогласување на исчезнато лице, умрено и тоа Јордан Панов кој починал 1946 година и до ден денес не е јавено.

Согласно член 79 од Законот за ВПП го даваме овој оглас со кој се повикува исчезнатото лице Јордан Панов од Градско роден на 1.01.1900 година, со место на живеење во Градско како и секое друго лице кое има сознание и податоци за неговиот живот и местото на живеење да се јави во Основниот суд Велес или на неговите внуци Јордан Панов од Градско кој живее на ул. "ЈНА" бр. 28 и Дивна Трајановска од Делчево која живее на ул. "Орце Николов" бр. 10, во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Ако во утврдениот рок не се јави никој да даде основни податоци за исчезнатото лице Јордан Панов од Градско, истото ќе биде прогласено за умрено.

Од Основниот суд во Велес, ВПП.бр. 56/2001.

(7038)

Во парничниот предмет на овој суд П. бр. 1052/01 заведен по тужба на малолетните тужители Елена и Марко Јовчевски, застапувани од законската застапничка - нивната мајка Марионка Христова од Велес против тужениот Борче Јовчевски од Велес сега со непозната адреса на живеење и престојување, за зголемување на издршка, вредност на спорот 20.000,00 денари, за привремен застапник на тужениот се одредува Валентина Перчинковска - Стојанова стручен, соработник при овој суд согласно со член 78 став 2 точка 4 од ЗПП.

Привремениот застапник ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет се додека тужениот или негов полномошник не се појави пред судот односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Основниот суд во Велес, П.бр. 1052/01.

(7282)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води спор со основ исполнување на договор по тужбата на тужителот Рамадани Јакупа Ејуп од с. Градец, гостиварско, против тужените Илјази Кемал Весел, Илми и Бесим сите од с. Гурѓевиште, гостиварско и тужениот Сулејмани Бејтула од с. Градец, гостиварско. Вредноста на спорот е 35.000 ДЕМ, заведен е граѓанскиот предмет П. бр. 445/2000 година.

Па како четврто тужениот Сулејмани Бејтула од с. Градец, гостиварско од вратени судски покани со констатација дека е на привремена работа во странство, Р. Австрија, без да се означи неговата точна адреса, судот извлек констатација дека Бејтула е со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот Сулејмани Бејтула од с. Градец, моментално со непозната адреса во Австрија, во рок од 30 дена да го извести судот за неговата точна адреса и овлас-

ти полномошник кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно судот ќе им постави по службена должност привремен застапник од редовите на адвокатите од Гостивар. За привремен застапник се поставува адвокатот Реџе-пи Бесим од Гостивар, да го застапува тужениот и да ги штити неговите права во постапката.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 445/2000. (6905)

Пред Основниот суд во Гостивар, се води граѓанска постапка по тужба на тужителот Абдиу Јакуп Сафет од с. Балиндол - Гостиварско, против тужената Шнејдер Наталија од Хамбург, СР Германија, основ развод на брак, вредност неопределена.

На тужената Шнејдер Наталија сега со непозната адреса на живеалиште и престојувалиште и се поставува привремен застапник адвокатот Неџат Мемеди од Гостивар, кој ќе ги застапува интересите на тужената се додека таа или нејзин полномошник, или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, односно се додека органот за старателство не и постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 165/2002. (7280)

Пред овој суд по тужба на тужителот Реџеџи Сакип од с. Добридол-Гостиварско, против тужениот Фидани Сабит од с. Добридол и Фидани Реџеп со непозната адреса во градот Марибор - Република Словенија, основ - утврдување право на сопственост, вредност на спорот 40.000,00 денари, заведен е предмет П. бр. 217/2002 година.

Бидејќи второтужениот Фидан Сабита Реџеп, е со непозната адреса во градот Марибор - Република Словенија, по предлог на адвокатот Шефајет Хајдари, на истиот да му се постави привремен застапник, се повикува тужениот Реџеп да се јави пред Основниот суд во Гостивар, овласти полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во постапката или во спротивно во рок од 30 дена судот ќе му постави привремен застапник по службена должност, за да ги штити правата и интересите на тужениот во постапката.

Како привремен застапник, судот по службена должност ќе му го постави, од редовите на адвокатите и тоа адвокатот Елези Таип од Гостивар.

Од Основниот суд во Гостивар, П.бр. 217/2001. (7278)

ОСНОВЕН СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред овој суд е заведен спор за наплата на долг по тужбата на тужителот ЗЗ "Слога" с. Ињево-Радовиш, против тужениот Ангел Камчев, ул. "Маркова" бр. 42, Неготино.

Се повикува тужениот Ангел Камчев да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави сегашната адреса. Доколку не се јави во определениот рок, ќе му биде поставен привремен застапник, кој ќе ги штити неговите интереси до окончувањето на постапката или до неговото влегување во судот.

Од Основниот суд во Кавадарци, П. бр. 354/2000. (6651)

Основниот суд во Кавадарци, објавува дека во граѓанскиот предмет по заведена тужба од тужителот Дрваров Камче, од Кавадарци, против тужената Дрварова Плема, со непознато место на живеење, за развод на брак, согласно член 78 став 4 од ЗПП за привремен застапник на тужената Плема Дрварова, се определува Костов Киро, адвокат од Кавадарци, кој како привремен застапник ќе ја застапува тужената се додека истата или нејзин полномошник не се јават во судот за да ги преземат дејствијата.

Од Основниот суд во Кавадарци, П.бр. 7/2002. (7281)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Пред овој суд се води спор за неосновано збогатување по тужбата на тужителите Трифун Филипов од с. Блатец и Зоран Филипов од Кочани, ул. "М. Тито" бр. 21-3/4, застапувани од адвокатот Ацо Арсовски од Кочани, против тужениот Даниел Кукушев од Кочани, ул. "Димитар Влахов" бр. 35. Вредноста на спорот е 109.995,00 денари.

Тужениот се наоѓа во странство со непозната адреса на престојување, па се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас да се јави во судот или да определи свој полномошник за застапување на неговите права и интереси во постапката.

За привремен застапник на тужениот се назначува Силвана Мишева, стручен соработник во Основното јавно обвинителство во Кочани, која ќе ги застапува интересите на тужениот во постапката сè додека тој или негов полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 8/2001. (6899)

Пред Основниот суд во Кочани се води спор за регрес по тужбата на тужителот АД за осигурување "Вардар"-Скопје, против тужениот Станко Крстев од Кочани, со непозната адреса. Вредноста на спорот е 25.814,00 денари.

Се повикува тужениот Станко Крстев од Кочани, сега со непозната адреса во Италија да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги штити неговите права и интереси во рок од 8 дена од денот на објавувањето на огласот. Доколку не го стори тоа, ќе му биде поставен привремен застапник Сузана Спасова, стручен соработник во Основниот суд во Кочани, дипл. правник со положен правосуден испит, која ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 216/1998. (6900)

Пред овој суд е во тек извршна постапка за наплата на долг по предлог на извршување на доверителот Зоран Златев, ул. "Вера Циривири" бр. 6/10 од Штип, против должникот Борис Николов, ул. "Стефка Тасева" бр. 41, Кочани.

Се повикува должникот Борис Николов од Кочани да се јави во Основниот суд во Кочани во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави сегашната адреса на живеење. Доколку должникот не се јави во рок од 30 дена, на истиот ќе му биде одреден привремен старател согласно член 78 од ЗПП, кој ќе го застапува неговиот интерес пред судот до окончување на постапката или до негово појавување пред судот.

Од Основниот суд во Кочани. (6417)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Хавире Муслија од Куманово, со стан на ул. "Христијан Карпош" бр. 10, која како полномошник ја застапува Момчило Доцевски, адвокат од Куманово, за физичка делба на заеднички недвижен имот, против противникот Фејзула Муслија од Куманово, ул. "Христијан Карпош" бр. 10, сега на времена работа во Германија, со непозната адреса.

Бидејќи адресата на противникот е непозната се повикува во рок од еден месец од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави или да определи свој застапник, а во спротивно, судот по службена должност ќе одреди времен застапник Лидија Велиновска, адвокат од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, ВПП.бр. 79/94. (7036)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица, како првостепен граѓански суд и тоа судијата Ристо Спасов како поединец, постапувајќи по тужбата на тужителот Коте Трајков од с. Босилово, против тужениот Васил Руменовски од с. Петралинци, за сопственост. Вредност на спорот 10.000 денари.

За привремен застапник на тужениот Васил Руменовски од с. Петралинци, сега со непознато место на живеење, а за застапување во предметот на Основниот суд Струмица, П. бр. 2150/01 за сопственост, со вредност на спорот 10.000 денари се назначува - Лорета Абрашева стручен соработник во Основниот суд Струмица.

Привремениот застапник да ги застапува интересите на тужениот согласно член 79 од ЗПП, со сите права се до појавување на тужениот или негов полномошник пред овој суд.

Се повикува тужениот Васил Руменовски да се јави во овој суд во рок од 15 петнаесет дена по објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 2150/01.

(7039)

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата и барањето на Китанов Киро од с. Смолари, за привремен застапник на тужениот Динев Асен од с. Дабиља бр. 42, сега со непозната адреса, по предметот П. бр. 829/98 по тужбата на тужителот Китанов Киро од с. Смолари, а за наплата на долг, се назначува Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се додека тужениот не се појави пред судот или не постави полномошник.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 829/98.

(7331)

Основниот суд во Струмица, постапувајќи по тужбата и барањето на Златанов Методија од с. Смолари, за привремен застапник на тужениот Динев Асен од с. Дабиља бр. 42, сега со непозната адреса, по предметот П. бр. 830/98 по тужбата на тужителот Златанов Методија од с. Смолари, а за наплата на долг, се назначува Тони Делев, стручен соработник при Основниот суд во Струмица.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се додека тужениот не се појави пред судот или не постави полномошник.

Се повикува тужениот да се јави во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот.

Од Основниот суд во Струмица, П.бр. 830/98.

(7332)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка за исполнување на договор по тужбата на тужителот Јакупи Фејзула и др. од с. Слатина, против тужениот Апостоловски Димчев Ѓоре од с. Брезно, сега со непозната адреса во Белград.

Бидејќи тужениот Апостоловски Димчев Ѓоре е со непозната адреса, се повикува во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јави во судот или да одреди свој полномошник. По истекот на овој рок на истиот ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа -Тетово, кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 116/2002.

(6325)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по тужба на тужителот Исамидин Билали од Тетово, против тужената Билали Саније од Нови Пазар СРЈ, со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужената Билали Саније родена Бајровиќ од Нови Пазар - СРЈ со непозната адреса да во рок од 30 дена по објавувањето на огласот се јави во Основниот суд Тетово или да постави - овласти свој полномошник, во спротивно судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе и постави времен старател кој ќе ги штити нејзините права и интереси до правосилното решавање на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 1351/2000.

(7279)

Пред Основниот суд во Тетово, во тек е постапка по тужба на Бехије Ислами од с. Моране Скопско, против тужениот Шериф Османи од с. Гургурница - Тетовско, сега со непозната адреса во странство, за развод на брак. Се повикува тужениот со непозната адреса во странство да во рок од 30 дена по објавување на огласот се јави во Основниот суд Тетово или да овласти свој полномошник, во спротивно, судот преку Центарот за социјална работа Тетово ќе му постави времен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 509/2001.

(7283)

Пред Основниот суд во Тетово, се води постапка по тужба на тужителот Зибири Михтар од Тетово, против тужената Ацевска Костова Гена од Тетово, а сега со непозната адреса во Белград, СРЈ поради сопственост.

Бидејќи тужената е со непозната адреса за истата да биде објавен оглас во "Службен весник на РМ" да во рок од 15 дена од објавувањето на огласот се јави во судот или да одреди свој полномошник, а по протекот на истиот рок на истата ќе и биде поставен времен старател преку Центарот за социјална работа Тетово кој ќе ги застапува нејзините интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П.бр. 186/2002.

(7328)

ОСНОВЕН СУД ВО ОХРИД

Основниот суд во Охрид, објавува дека се води постапка по предлогот на предлагачот Димчо Коруноски од Охрид, за докажување на смртта на Илија Јованов. Во предлогот се наведени податоци дека Илија Јованов бил роден на 15.07.1906 година, а починал на ден 15.05.1980 година.

Се повикува Илија Јованов доколку е жив и секој друг што знае за неговиот живот, да се јави во Основниот суд во Охрид, во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас, со наведување на податоци за животот или смртта на наведеното лице.

По истекот на наведениот рок, ќе биде донесено решение за утврдување на настанатата смрт на наведеното лице.

Од Основниот суд во Охрид, ВПП. бр. 136/2001.

(6702)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1567/2000 од 01.03.2002 година, во регистарската влошка бр. 02082107-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар престанокот со работа на Друштвото за инженеринг, производство, трговија и услуги увоз-извоз БОБАН-КОМЕРЦ-Слагница ДООЕЛ-Скопје, с. Ракотинци, ул. "3" бр. 21.

Престанок (бришење) од судскиот регистар на Друштвото за инженеринг, производство, трговија и услуги увоз-извоз БОБАН-КОМЕРЦ-Слагница ДООЕЛ-Скопје, с.

Ракотинци, ул. "3" бр. 21, кое е заведено во регистарскиот суд, основано во Основниот суд Скопје I - Скопје, под регистарска влошка бр. 02028210?-8-09-000, Трег. бр. 7800/1999. Престанокот на друштвото е од 30.05.2000 година. Основачки влог во износ од 195.500,00 денари, односно 6.307 ДЕМ кои се прикажани во предмети. Сопружникот, односно основачката си ги повлекува.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1567/2000. (6832)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3414/2001 од 10.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02041998?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата на Друштвото за телекомуникациски услуги ГЛОБАЛКОМ ДОО экспорт - импорт Скопје ул. "Ленинова" бр. 73/1 Скопје.

Новиот назив на друштвото гласи: Друштво за телекомуникациски услуги ГЛОБАЛКОМ ДОО экспорт Скопје, ул. "Ленинова" бр. 73/1 Скопје.

Од Основниот суд Скопје, I - Скопје П.Трег. бр. 3414/2001. (919)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2877/2001 од 12.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02024020?-8-09-000 ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за градежништво, трговија на големо и мало увоз-извоз Леснина Инженеринг, Леснина, ДООЕЛ, Скопје ул. "III Македонска ударна бригада" - бб. Скопје.

Се брише досегашниот управител Андев Лазо, а се запишува новиот управител Трендафилов Михаил.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 2877/2001. (921)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2876/2001 од 20.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02024104?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на лицето на Друштвото за производство, промет и услуги на големо и мало увоз-извоз МИТ 1111, Мит Кори, ДООЕЛ, Скопје, ул. "III Македонска ударна бригада" бб. Скопје.

Се брише Трендафилов Михаил, а се запишува Андев Лазо.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 2876/2001. (922)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 398/2001 од 4.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 1-69817-0-0-03, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Штедилницата "ФУЛИМ" ДОО Скопје, Филијала ЈСП Скопје, бул. "Александар Македонски" бр. 10. Скопје.

Во внатрешен промет се проширува дејноста 65.12/3.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје Срег. бр. 398/2001. (923)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3416/01 од 6.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02004708?-3-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирмата, основачи и конверзија на Друштвото за трговија и услуги СИТКО Антонио ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Парапунов" бр. 3а лок. 36. Скопје.

Новиот назив гласи: Друштво за трговија и услуги СИТКО Антонио ДООЕЛ Скопје ул. "Никола Парапунов" бр.3а лок. 36, Скопје.

Истапува сопружникот: Костовски Сашо од Скопје, ул. "Разловачко востание" бр. 16/5.

Се врши конверзија на ДЕМ во ЕВРА.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 3416/01. (924)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3484/01 од 3.12.2001 година, во регистарската влошка бр.02019674?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител и конверзија на Друштвото за производство, промет и услуги БЛАНАР Блажо ДООЕЛ экспорт импорт ул. "Лука Геров" бр. 15/16. Горче Петров.

Се брише Блажо Петковски, се запушува Јоле Манасиевски, како управител.

Се врши конверзија на ДЕМ во ЕУР на Друштво БЛАНАР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 3484/01. (925)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3519/2001 од 30.11.2001 година, во регистарската влошка бр. 02036543?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство, промет, услуги и градежништво ВИБЕТ ДОО экспорт- импорт бул. "Кузман Јосифовски Питу" бр.28а подрум локал 30 Скопје.

Се брише Билјана Трајкова-управител со неограничени овластувања.

Се запишува Киро Ристески-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 3519/2001. (926)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3701/2001 од 7.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02031281?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, седиште и сопружник на Друштвото за транспорт, внатрешен и надворешен промет ЕТРО ОИЛ ГМБХ, Делчо ДООЕЛ Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 36. Скопје.

Се врши промена на фирмата, па во иднина ќе гласи: Друштво за транспорт, внатрешен и надворешен промет ЕТРО ОИЛ ГМБХ ДООЕЛ Скопје, ул. "Браќа Кошулчеви" бр. 1 Скопје.

Од 26.11.2001 година од друштвото истапува Лазаровски Делчо од Скопје, а пристапува Даниела Лазаровска.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 3701/2001. (927)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 3946/2001 од 13.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02012448?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејноста и конверзија на главница во евро на Производно и трговско друштво ЧАРЛИ Акиф ДООЕЛ экспорт- импорт Тетово, ул. "Илинденска" бр.175 - Тетово.

Конверзија на основната главница во евро.

Дејноста се проширува со: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 74.84.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 3946/2001 (928)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1571/2001 од 14.12.2001 година, во регистарската влошка бр. 02039675?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар зголемувањето на основната главница на Друштвото за трговија, транспорт, туризам и услуги "АЛЕКСАНДАР-С" ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Борис Кидрич" бр. 33.

Се зголемува основната главница за износ од 372.000,00 во основно средство што ги вложува содружникот Снежана Јовановска, со што сега основната главница изнесува 533.600,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје П.Трег. бр. 1571/2001. (929)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 4/2002 од 25.02.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани Центар за визуелна уметност "Визант"-Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се: развивање и остварување на граѓанските права и слободи на граѓаните на Република Македонија, поттикнување на слободната творечка мисла, пред сè кај младиот човек во сите области, поттикнување прашања од пошироко општествено значење, сврзани со меѓуетничките односи и толеранција, дејствување директно или индиректно врз намалувањето и отстранувањето на сите социопатолошки појави и девијации, како што се: алкохолизмот, наркоманијата, проституцијата, малолетничката деликвенција и криминалот од секаков вид, пред сè кај младиот човек, соработка со организации, институции и здруженија од хуманитарен, научен, културен, образовен и спортски карактер.

Седиштето на здружението е во Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Златко Крстески од Прилеп, ул. "Димо Наредникот" бр. 58.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 4/2002. (7041)

Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 5/2002 од 28.02.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани за хуманитарни, социјални и други дејности "Хендикеп оф пипл"-Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се: дружење на граѓаните меѓу себе и развивање на заедничкото живеење на народите и народностите, развој на демократијата, демократските процеси и граѓанското општество во Република Македонија, развој на меѓународната соработка на младите, вклучување во и организирање на хуманитарни активности, развивање на креативни и лидерски способности кај младите, испитување на погледите на светот на младите, вредностите, реафирмација на свесниот и одговорен начин на живеење, едукација и развој на свеста на младите за злото, пороците на денешнината (за дрогата, алкохолот, сидата и др.), запознавање на младите со информатичката технологија и оспособување за нејзино користење и други истражувачко-апликативна работа и вклучување на членовите на здружението во истражувачки проекти, летни школи, семинари и слично, во областа на заштитата на животната средина и природата, информатичката технологија, спортот и друго, организирање симпозиуми, стручни советувања, тркалезни маси, предавања, изложби, презентации и други активности и манифестации од јавен карактер, кои ќе придонесат за решавање на проблемите од областите со кои се занимава здружението и други.

Седиштето на здружението е во Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е Дејан Горчески од Прилеп, ул. "Кумровец" бр. 10.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 5/2002. (7042)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Рег. Згф. бр. 10/2002 од 26.02.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации при Основниот суд во Тетово, под рег. бр. 10/2002 се запишува Асоцијација за спорт и рекреација "ТРИУМФ" од Тетово.

Работата и активностите на здружението се: да ги поттикнува младите да развиваат спортски дух, да организираат спортски кампови и зимски рекреации, да организираат спортски натпревари во различни дисциплини и слично.

Седиштето на здружението е во Тетово, ул. "Т. Ц. Мерцан" бр. 14, а истото ќе делува на подрачјето на Р. Македонија.

Од Основниот суд во Тетово, Рег. Згф. бр. 10/2002. (7043)

Основниот суд во Прилеп, со решение Згф. бр. 3/2002 од 11.02.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани заболени од кардиоваскуларни болести "Свети Наум Охридски" на општините Прилеп, Крушево и Македонски Брод, со седиште во Прилеп.

Основни цели и задачи на здружението се: заедничка грижа за подобрување на здравствената состојба на заболени од кардиоваскуларни болести, информирање за новите научни и практични достигнувања во лекувањето на овие болести, преземање на заеднички иницијативи за заштита на болните од овие болести кај соодветни институции, овозможување услови за обезбедување, односно препораки за начинот на користење храна и пијалаци-напитоци што се корисни или штетни за кардиоваскуларните болести и слично, собирање и организирање на своите членови, работа на одржување и подобрување на здравствената состојба на болните од овие болести, развивање на меѓусебно пријателство, соработка и давање на помош од стручните лица (со одветен медицински кадар), донесување планови и програма за работа, насочување на активностите на своите членови и допринесување за афирмација на креативноста, организирање на рекреативни активности за членовите и другите заинтересирани граѓани со помош на стручни лица и давање на стручни совети за исхрана и избегнување на ризик фактори.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Веселин Петкоски од Прилеп, ул. "Ладо Лапецот" бр. 15-а.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 3/2002. (7044)

Основниот суд во Кратово, со решение Зг. бр. 1/2002 од 04.03.2002 година, во трговскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша здружението Младински Совет "ВТОРИОТ ПАТ"-Кратово, со седиште во Кратово.

Цели и задачи на здружението Младински Совет "ВТОРИОТ ПАТ"-Кратово се: допринесување во развојот на младите, поттикнување и реализација на младински иницијативи, изработка на младински проекти, следење на човекови права и слободи, заштита и унапредување на животната средина и развој на демократијата и граѓанското општество.

Од Основниот суд во Кратово, Зг. бр. 1/2002.

(7347)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Основниот суд во Гостивар, под рег. бр. 8/2002 се запишува Здружението на граѓани-Скијачки клуб "Бистра К.А.К"-Гостивар, со седиште во Гостивар, а го застапува неговиот претседател Велко Лазаревски од Гостивар.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на: развој и квалитетни форми на скијање, организирање на масовни активности во функција на рана спортска специјализација и селекција на млади скијачи преку организирање на најразлични форми на скијачки школи, учество во разни натпревари од пријателски и официјален карактер и друго.

Од Основниот суд во Гостивар, Зг. бр. 4/2002.

(7270)

Основниот суд во Винаца со решение Рег. бр. 1/2002 од 06.03.2002 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани и фондации, Здружение на земјоделци-печуркари "Ековинеам" од Винаца, кое ќе дејствува на територијата на општина Винаца, а неговото седиште е во Винаца на ул. "Пионерска" бр. 3.

Здружението на земјоделци-печуркари "Ековинеам" од Винаца е со цел да го иницира, помага и насочува развојот и унапредувањето на производството и одгледувањето на печурки самостојно или договорно со други слични здруженија во Република Македонија.

Седиштето на здружението се наоѓа во Винаца на ул. "Пионерска" бр. 3.

Овластен претставник кој ќе ги застапува и претставува Здружението на земјоделци-печуркари "Ековинеам" за општина Винаца во правниот промет и према трети лица во јавноста се именува Венцо Петров од Винаца.

Од Основниот суд во Винаца, Рег. бр. 1/2002.

(7430)

Основниот суд во Тетово со решение Рег. згф. бр. 8/2002 година од 05.02.2002 година го запиша следното: Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под рег. бр. 8/2002 се запишува Здружение на граѓани-Културно уметничко друштво "ПРАЛИПЕ" од Тетово со скратено име КУД со седиште во Тетово.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на унапредување на културниот аматеризам кај припадниците на ромското население, организирање на разни културни манифестации, омасовување на културниот уметнички живот, соработка со други културни уметнички друштва и др.

Подрачјето на организацијата и дејствувањето на друштвото е подрачје на општина Тетово и пошироко.

Здружението на граѓаните стекнува својство на правно лице и може да почне со работа од 05.02.2002 година.

Од Основниот суд во Тетово, Рег.згф.бр. 8/2002.

(7437)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 100/01 од 22.02.2002 година, предлогот на предлагачите "Македонска Банка" АД - Скопје, "Отекс" АД - Охрид, "Крзно" АД во стечај - Ресен, Стопанска Банка АД Скопје, "Охис" АД Скопје, и вработените во АД "Хемиски Вlakна" - Ресен, го усвои.

Се отвора стечајна постапка над должникот "Хемиски Вlakна" АД - Ресен, дејност производство, со жиро сметка 40310-601-83354, при ЗПП Филијала Битола, Експозитура Ресен.

За стечаен судија го определи Аце Бакиевски, судија на Основниот суд Битола и член на стечајниот совет.

За стечаен управник го определи м-р Костадин Христов дипл.економист од Битола.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права во рок од 15 дена по објавување на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник на адреса на стечајниот должник "Хемиски Вlakна" АД Ресен.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена по објавувањето на решението во "Службен весник на РМ", да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник, на адреса на стечајниот должник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат кај стечајниот управник.

Се закажува рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште), како и рочиште за одлучување на натамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште) за ден 25.04.2002 година во 12 часот, соба 41, при Основниот суд Битола.

Огласот на огласната табла во судот е истакнат на 25.02.2002 година во 12 часот.

Од Основниот суд во Битола.

(7034)

Основниот суд во Тетово со решение Ст. бр. 44/2001 од 28.01.2002 година, над Производно, трговско и услужно претпријатие "ПРО ЕЛЕКТРОНИКС-ТРЕЈД" ДОО експорт-импорт од Тетово, ул. "Б. Кидрик" бр. 88, со жиро сметка 41500-601-37401 и регистарска влошка бр. 1-46026-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово.

(7035)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 51/2002 од 27.02.2002 година е отворена стечајна постапка над должникот Задруга за јавен превоз на патници и багаж во патниот сообраќај радио такси "Вардар" - Скопје со седиште на ул. "Франклин Рузвелт" бб, и жиро сметка 40100-601-20033, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Задруга за јавен превоз на патници и багаж во патниот сообраќај радио такси "Вардар" - Скопје со седиште на ул. "Франклин Рузвелт" бб, и жиро сметка 40100-601-20033, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(6901)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 433/01 од 31.01.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало "ДЕГРОЗ" ДОО со седиште на ул. "Саса" бб, со жиро сметка 40100-601-478177, како и број на регистарска влошка 02039286?-3-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија на големо и мало "ДЕГРОЗ" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје.

(6902)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 425/01 од 05.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и

промет "КАФЕ КОМЕРЦ" Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Никола Малешевски" бр. 16/2-6, со жиро сметка бр. 40100-601-292033, и регистарска влошка 0200108147-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за услуги и промет "КАФЕ КОМЕРЦ" Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6903)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 469/01 од 05.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, посредување, транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало "С и С" ДООЕЛ, со седиште на ул. "3-та Македонска бригада" бр. 73-б, со жиро сметка бр. 40100-601-42840 како и број на регистарска влошка 02027475-8-03-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Трговско друштво за производство, посредување, транспорт, шпедиција и трговија на големо и мало "С и С" ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6904)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 3/02 од 05.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало, инженеринг "ЈУГОПРОЕКТ" ДООЕЛ, со седиште на бул. "Јане Сандански" бр. 110-5-15, со жиро сметка бр. 40100-601-105688, како и број на регистарска влошка 0200109657-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија на големо и мало, инженеринг "ЈУГОПРОЕКТ" ДООЕЛ, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6906)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 406/01 од 27.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, посредување "НИКО ТОП" ДОО со седиште на ул. "Пушкинова" бр. 4/1-29, со жиро сметка бр. 40100-601-56944, како и број на регистарска влошка 1-7619-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало, посредување "НИКО ТОП" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6908)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение I. Ст. бр. 419/2001 од 05.12.2001 година е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "АВАКУМ 74" Сашко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Шарпланинска" бр. 65, и жиро сметка 40100-601-302780, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ДПТУ "АВАКУМ 74" Сашко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Шарпланинска" бр. 65, и жиро сметка 40100-601-302780, се заклучува.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6910)

Основниот суд во Куманово објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 19/2001 од 03.02.2001 година, заклучена е стечајната постапка над должникот ПТТ "Бела Наполи" Куманово, ул. "Васко Карангелески" бр. 45.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (6994)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 40/2002 од 20.02.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, туризам и услуги "КАРЕТА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, и жиро сметка број 40100-601-360881, па истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет, туризам и услуги "КАРЕТА" ДОО Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6995)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 466/01 од 14.02.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДЕРБИ КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз, со седиште на ул. "Христијан Тодоровски Карпош" бр. 50, со жиро сметка бр. 40100-601-309760, како и број на регистарска влошка 020084357-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "ДЕРБИ КОМЕРЦ" Дејан ДООЕЛ увоз-извоз, се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (6996)

Основниот суд Гевгелија објавува дека со решение Ст. бр. 26/01 од 04.02.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "СЛОЖНИ БРАКА" ДОО увоз-извоз од Валаново со седиште на ул. "Глигор Прличев" бр. 4, и жиро сметка бр. 41301-601-43671 при ЗПП Валаново, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "Сложни Брака" од Валаново веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (6997)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 48/2001 од 19.10.2001 година, е отворена стечајна постапка над Друштво за трговија, производство и услуги "Универзал 2000" Сунчица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 18, со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Друштво за трговија, производство и услуги "Универзал 2000" Сунчица ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Иван Милутиновиќ" бр. 18,

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (6999)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 50/2001 од 19.10.2001 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија и услуги со стоки за широка потрошувачка "МИ-СИ-Комерц" ц.о. Горно Коњаре, Куманово, со истото решение е заклучена стечајната постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги со стоки за широка потрошувачка "МИ-СИ-Комерц" ц.о. с. Горно Коњаре, Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (7000)

Основниот суд Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 37/2001 од 13.07.2001 година, е отворена стечајна постапка над Претпријатието за трговија, угостителство и услуги "Бемик-Комерц" Куманово ул. "Ајдучка чешма" бб, и жиро - сметка 40900-601-30965 при ЗПП Филијала Куманово.

Со истото решение е заклучена стечајна постапка над Претпријатието за трговија, угостителство и услуги "Бемик-Комерц" од Куманово ул. "Ајдучка чешма" бб, со жиро - сметка 40900-601-30965 при ЗПП Филијала Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од трговскиот регистар на претпријатија при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (7001)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 18/2002 од 20.02.2002 година отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет "СТИЛ ЉУПЧО" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Јан Хус" бр. 2, и жиро сметка број 40120-601-219850, па истата не се спроведува и се заклучува, отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство и промет "СТИЛ ЉУПЧО" ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7003)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 52/2002 од 01.03.2002 година над ТП Елизабета Димитар Бошевска Битола, ул. "Сотир Брбевски" бр. 26, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-101717 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7262)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 259/2001 од 01.03.2002 година над ДОО "УНИТЕХНИКА" Битола, ул. "Александар Турунцев" бр. 17-а, дејност трговија, со жиро сметка 40300-601-11903 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7264)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 51/2002 од 01.03.2002 година над ДОО "КИНЕМА" Битола, ул. "Игнат Атанасовски" бр. 41/14, дејност услужна, со жиро сметка 40300-601-88116 при ЗПП-Филијала Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7266)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 44/2002 од 05.03.2002 година над Трговецот поединец "ПЕТРОВСКИ ТРАЈАН ЦАНЕ", ул. "Довлецик" бр. 206, дејност угостителство, со жиро сметка 200000025054025 при Стопанска банка АД Скопје, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7268)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 37/2002 од 04.03.2002 година е отворена стечајна постапка над Друштвото за трговија, услуги "БЕНЦИО ПРОМ" Рами ДООЕЛ од Куманово, ул. "Бајрам Шабани" бр. 26 а, со жиро сметка 40900-601-28762 при Агенцијата за блокирани сметки на РМ.

Со истото решение е заклучена стечајна постапка над горенаведениот должник согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (7342)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 21/2002 од 05.03.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, услуги, трговија на големо и мало увоз-извоз МИГ П.О. со седиште на ул. "Нил Армстронг" бр. 26, запишан во регистарска влошка бр. 1-13988 на Окружен стопански суд Битола, со дејност друга трговија со мешовита стока, со жиро сметка 41100-601-37191 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (7343)

Основниот суд во Прилеп со решение Ст. бр. 33/2002 од 05.03.2002 година, отвори стечајна постапка према должникот Приватно претпријатие за производство, трговија и промет на големо и мало "САДИРО КОМЕРЦ" увоз-извоз Прилеп со П.О., со седиште на ул. "Мирче Ацев" бр. 376, запишан во регистарска влошка бр. 1-12437 на Окружен стопански суд Битола, со дејност трговија на мало со разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби, со жиро сметка 41100-601-368867 во Агенцијата за блокирани жиро сметки.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот.

Од Основниот суд во Прилеп. (7344)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 472/2001 од 12.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало и големо, производство и услуги "ЛЕНА" ДОО

со седиште на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 83/1, со жиро сметка 40100-601-178715 и регистарска влошка бр. 1-29472-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на мало и големо, производство и услуги "ЛЕНА" ДОО се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7382)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 16/2002 од 13.02.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ГУСИ" Симеон Петровски и други ДОО экспорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Антоние Грубишиќ" бр. 5 и жиро сметка 40100-601-366292, па истата не се спроведува и се заклучува отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, промет и услуги "ГУСИ" Симеон Петровски и други ДОО экспорт-импорт Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија при овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7383)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Ст. бр. 139/2001 од 19.02.2002 година, отворената претходна постапка за утврдување на причините за отворање на стечајна постапка над должникот Патничка агенција "АТЛАС АМБАСАДОР" ДОО-Скопје, со седиште во ДТЦ "Мавровка" локал бр. 17, се запира.

Да се објави оглас во "Службен весник на РМ" и на огласната табла на судот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7384)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 106/2002 од 12.03.2002 година се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ДЕ-РА" ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Пушкинова" бр. 3/2-22, со жиро сметка 40100-603-23974 и регистарска влошка бр. 020038077?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува, па отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "ДЕ-РА" ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (7385)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 60/02 од 08.03.2002, над ДООЕЛ "ДМТ-ТРЕЈД" Битола ул. "Даме Груев" бр. 1, дејност трговија со жиро сметка 500-1019-74, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7426)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 59/02 од 08.03.2002, над ДООЕЛ "СЛОБОДАН СТОЈЧЕВСКИ" Битола ул. "Партизанска" бр. 98/6, дејност трговија со жиро сметка 500-842-23, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, но не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (7427)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 47/2001 година од 07.02.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги ТУЈА-ВЕРИЦА ДООЕЛ Тетово, ул. "Б. Тоска" бр. 5/9, со жиро сметка 41500-601-84068, регистрирана при Основниот суд Скопје I - Скопје, под т.рег. бр. 12/2000 и регистарска влошка бр. 02025118-8-01 од 21.02.2000 година.

Стечајната постапка спрема должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се брише од регистарот на трговските друштва што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (7428)

Основниот суд Струмица објавува дека со решение на овој суд Ст. бр. 7/96 од 19.11.2001 година, се дава согласност за отпочнување на постапката за трансформација на стечајниот должник УТП "УГОСТИТЕЛ" Струмица, во општествена сопственост и стечајната постапка се запира.

УТП "УГОСТИТЕЛ" Струмица продолжува со работа.

Против ова решение дозволена е жалба, во рок од 8 дена преку Основниот суд Струмица до Апелациониот суд Штип од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Струмица. (7429)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 885/2002 од 27.02.2002 година, објавува дека Друштвото за производство и трговија ДР. ОЕТКЕР Аугуст Оеткер, ДООЕЛ извоз-увоз Скопје, бул. Србија" бр. 55, со број на жиро сметка 3000000000538192 отворена при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6911)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л. бр. 310/2001 донесено од овој суд на 04.03.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за превоз на патници и стока, трговија, угостителство и туризам "САРАНДА" ДОО Скопје, со седиште на ул. "С. Којлија", со жиро сметка 40110-601-235041 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6912)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л. бр. 430/2001 од 31.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, туризам и маркетинг "ХОЛМА" ДОО Скопје, ул. "Порта Влае" Б-4, локал бр. 13.

За ликвидатор се определува лицето Мито Арминовски од Скопје, со стан на ул. "Петар Манџуков" бр. 23 б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6913)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 366/2001 од 23.11.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ГРЕМАТ" увоз-извоз п.о. од Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 17/1, со жиро сметка 40100-601-318142.

За ликвидатор се определува лицето Драган Пророчиќ од Скопје, со стан на ул. "Маршал Тито" бр. 17/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6914)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 131/2001 донесено од овој суд на 08.11.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за туризам, внатрешна и надворешна трговија "Б.Т.С" ЦО увоз-извоз Куманово, со седиште на ул. "Нова Југославија" бр. 21/2, со жиро сметка 40900-601-2853 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6986)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Л. бр. 602/2000 донесено од овој суд на 31.10.2001 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за производство, промет и услуги "СТИЖ" Куманово, со седиште на ул. "Проход Пчински" бр. 11, со жиро сметка 40900-601-52069 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6987)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 5/2002 од 15.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, издавачка дејност, реклама и пропаганда "ВЕСТ КОМПЈУТИНГ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Невена Ѓорѓиева" бр. 8, со жиро сметка 40100-603-26383.

За ликвидатор се определува лицето Стевчевски Благо од Скопје, со стан на ул. "Владимир Комаров" бр. 23/26.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6988)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 38/2002 од 14.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЕЛКОНС-МП" ДОО Скопје од Скопје, ул. "Џон Кенеди" бр. 1.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6989)

Ликвидаторот Владимир Божинов од Валандово, ул. "Гоце Делчев" бр. 27, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение I. Л. бр. 261/2001 од 05.10.2001 година, објавува дека Претпријатието за трговија и транспорт "ДАНЕ" П.О. увоз-извоз Валандово, ул. "Орце Николов" бр. 44 и со број на жиро сметка 41301-601-61278 отворена во ЗПП-Филијала во Струмица, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6990)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Ј. Сандански" бр. 50, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение II. трег. бр. 4076/2001 од 21.12.2001 година, објавува дека Друштвото за трговија, производство и услуги АГРОЕКСПОРТ Љубомир ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. "Ѓорче Петров" бр. 1627-4-60, со број на жиро сметка 40120-601-25638 отворена при ЗПП-Филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (6992)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Л. бр. 300/2001 донесено од овој суд на 18.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Заштитното претпријатие "ИТАС" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Видоје Смилевски Бато" бр. 19-2-29, со жиро сметка 40100-603-25435 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (6993)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение II. Л. бр. 286/2001 донесено од овој суд на 22.02.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието за градежништво и промет и производство "БО-БА КОМЕРЦ" п.о. експорт-импорт Скопје, со седиште на бул. "ЈНА" бр. 54/II-5, со жиро сметка 40100-601-125434 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7053)

Ликвидаторот Синани Бируш од с. Г. Седларце, Камењане, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение II. Трег. бр. 2502/2001 влошка бр. 02024276?-8-03-000, објавува дека Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги ДИ БИНЕК Бируш ДООЕЛ експорт-импорт с. Г. Седларце, Камењане, со број на жиро сметка 41500-601-78144 отворена при ЗПП-Филијала Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна од последната објава.

Од ликвидаторот. (7054)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 43/2002 од 04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над Претпријатието во приватна сопственост за трговија на големо и мало увоз-извоз НЕИМАР-С п.о. Кочани и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7319)

Ликвидаторот Симјановска Тања, дипл. правник од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 2435/2001 од 21.12.2001 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЕФТИНОКА Владо и други ДОО увоз-извоз Тетово, ул. "153" бр. 12, со број на жиро сметка 41500-601-91379 отворена при ЗПП-Филијала Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7320)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 835/2002 и влошка бр. 020363?-08-01-000 од 27.02.2002 година, објавува дека Друштвото за проектирање, инженеринг, промет и услуги АТРИУМ ДООЕЛ Тетово, ул. "Горче Петров" бр. 39/9, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7324)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 51/2002 од 04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие Фроник п.о. експорт-импорт с. Мокриево-Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7295)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 55/2002 од 04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за услуги и трговија Булс ДООЕЛ увоз-извоз Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7296)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 21/2002 од 28.02.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија увоз-извоз Боди 51 ДООЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7297)

Основниот суд во Штип, со решение Л. бр. 49/2002 од 04.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над Трговското претпријатие на големо и мало увоз-извоз Елма п.о. с. Иловци, Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7298)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 53/2001 донесено од овој суд на 31.01.2002 година е завршена ликвидацијата над Производното трговско служно претпријатие "МЕР-СО" експорт-импорт Тетово, со седиште на ул. "Индустриска" бб, со жиро сметка 41500-601-5993 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7299)

Ликвидаторот Глигур Симоски, дипл. економист од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 044/332-025, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 4622/2001 и влошка бр. 02034424?-3-01-000 од 22.01.2002 година, објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДЕЛИ КОМ Славко и др. ДОО увоз-извоз Тетово, ул. К. Р. Дрнц" бр. 50, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7300)

Ликвидаторот Буклески Христо од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 33/14, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 3557/2001, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги УНИТАС-КОМЕРЦ Христо и Перо ДОО увоз-извоз, со број на жиро сметка 300000000593482 отворена во Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7308)

Ликвидаторот Сотираки Хаџи-Лега од Скопје, ул. "Иво Лола Рибар" бр. 74-4/2, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. Трег. бр. 449/2002 од 30.01.2002 година, објавува дека Трговското друштво за промет и услуги ОИЛИЛИ Калина Најдоска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. Њуделхиска" бр. 6-1/1, со број на жиро сметка 40120-601-418414 отворена при ЗПП-Филијала Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (7080)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л. бр. 238/2001 донесено од овој суд на 01.03.2002 година е завршена ликвидацијата над Производното трговско претпријатие "Бунда и синови" ц.о. Скопје, со седиште на бул. "Кочо Рацин" бр. 28/39, со жиро сметка 40100-601-430358 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7037)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 873/1999 донесено од овој суд на 05.03.2002 година е завршена ликвидацијата над Претпријатието-центар за трговија, маркетинг, услуги и инженеринг "ЛОГОС-ИНГ" ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Ленинова" бр. 63/II-7, со жиро сметка 40100-601-69507 и истото се брише од регистарот на овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7377)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л. бр. 404/2001 од 09.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Градежно трговско претпријатие "СПИДЕР ПЛАТИНУМ" ЦО од Скопје, ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-3, со жиро сметка 40100-601-37191.

За ликвидатор се определува лицето Гостовиќ Жарко од Скопје, со стан на ул. "Гоце Стојчевски" бр. 3/1-1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7378)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 869/2000 од 07.12.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "МЕДИЦИНСКА КНИГА" ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Ордан Попјорданов" бр. 28, со жиро сметка 40100-601-158542.

За ликвидатор се определува лицето Верка Николовска од Скопје, со стан на ул. "Ордан Попјорданов" бр. 17.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7379)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение I. Л. бр. 39/2002 од 12.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Приватна здравствена организација Стоматолошка ординација "КАПИШ-ТЕЦ" ЦО Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 15/4, со жиро сметка 2000000960528.

За ликвидатор се определува лицето Елеонора Ј. Јовановска од Скопје, со стан на ул. "Видое Смилевски Бато" бр. 85/1-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7380)

Основниот суд Скопје I - Скопје објавува дека со решение П. Л. бр. 344/2001 од 25.10.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за внатрешен и надворешен промет "СКОМАК ТРЕЈД" ПО од Скопје, ул. "Тодор Чангов" бр. 112, со жиро сметка 40100-601-267360.

За ликвидатор се определува лицето Лилјана Стојановска од Скопје, со стан на ул. "М. Митевски" бр. 8/4/4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7381)

Основниот суд во Штип објавува дека со решение Л. бр. 62/02 од 07.03.2002 година се отвора ликвидациона постапка поднесена од Друштво за производство, трговија и услуги Сааб 99 увоз-извоз ЈТД Штип но истата не се спроведува бидејќи должникот не располага со имот за покривање на трошоците во постапката.

Ликвидационата постапка над Друштво за производство, трговија и услуги Сааб 99 увоз-извоз ЈТД Штип се заклучува.

По правосилноста на решението ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Од Основниот суд во Штип. (7443)

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 61/02 од 12.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштво за производство, транспорт, угостителство, трговија и услуги на големо и мало увоз-извоз НИВАС ДОО-ЕЛ Струмица и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7444)

Основниот суд во Штип со решение Л. бр. 65/02 од 12.03.2002 година отвори ликвидациона постапка над Друштво за производство, трговија и услуги КИМИ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с. Иловица, Босилово и истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (7446)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П.Л. бр. 58/2002 од 25.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет "УНИКОС" увоз-извоз ц.о. Скопје бул. "Илинденска" бр. 41/2, со жиро сметка 40100-601-244154.

За ликвидатор се определува лицето Мира Станковска од Скопје, со стан на ул. "Јани Лукаровски" бр. 5/2-5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7468)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.L. бр. 379/2001 од 09.01.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Фирма за застапништво и консалтинг "НИМЕТ" ДОО експорт-импорт Скопје ул. "Вojдан Чернодрински", со жиро сметка 40100-601-182613.

За ликвидатор се определува лицето Илија Чилиманов од Скопје, со стан на ул. "27 Март" бр. 14, и тел. 116-232.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7459)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.L. бр. 52/2002 од 22.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие за промет на мало и големо "МОНАКО" експорт-импорт д.о. од Скопје ул. "Солунска" бр. 1 а, со жиро сметка 40100-601-226488.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, со стан на бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7451)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 4225/01 објавува дека Услужно угостителско трговско друштво СЕТ.НЕТ. Бориовје ДООЕЛ увоз-извоз Скопје ул. "Луј Пастер" бр. 5-1-1, и со број на жиро - сметка 40100-601-462960, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (7450)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.L. бр. 74/2001 од 03.04.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Договорно претпријатие за градежни, занатски и транспортни услуги "КАРПОШ ГРАДБА" Скопје од Скопје ул. "4-ти Јули" бр. 129, со жиро сметка 40120-601-22342.

За ликвидатор се определува лицето Стефановска Звезда од Скопје, со стан на ул. "Октомвриска револуција" бр. 12/3-1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7445)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд I.L. бр. 255/2001 од 25.09.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, производство и услуги "ТАХОГ-

РАФ" ДОО увоз-извоз Скопје бул. "АСНОМ" бр. 72/11, со жиро сметка 40100-601-347615.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владимир од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 (три) месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7511)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.L. бр. 422/2001 од 27.12.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија на големо и мало "ГАЛИЛЕО-ИНФОРМАТИКА" д.о. експорт-импорт Скопје ул. "Никола Русински" бр. 4/1-19, со жиро сметка 40120-601-214144.

За ликвидатор се определува лицето Маневски Владимир од Скопје, со стан на ул. "Народен фронт" бр. 29/1.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7512)

Ликвидаторот Татјана Михајлова од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 2141/2001 објавува дека Друштвото за трговија и услуги АДЦ КОМПЈУТЕРИ ДОО експорт-импорт во ликвидација и со број на жиро - сметка 40100-601-434661, отворена при ЗПП Филијала - Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (7582)

Ликвидаторот Јордан Наумовски од Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 62, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег.бр. 957/2002 објавува дека Друштвото за промет, производство и услуги ЈОРГО КОМЕРЦ Јордан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Мите Богоевски" бр. 62, К. Вода и со број на жиро - сметка 40100-601-0430001, отворена при Заводот за платен промет Ск. е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 (триесет) дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 (триесет) од последната објава.

Од ликвидаторот. (7584)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд II.L. бр. 50/2002 од 14.02.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "АДРИАТИК" увоз-извоз ДОО од Скопје ул. "Горги Скрижевски" бр. 27, со жиро сметка 40100-601-224938.

За ликвидатор се определува лицето Светлана Атанасовска од Скопје, со стан на ул. "Таки Даскалот" бр. 4Б.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (7585)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива на К.П. бр. 127 во м.в. "Калкојца", класа 7, со површина од 3246м², заведена во Поседовен лист број 1026 за КО Селце, за цена од 15.000,00 денари, сопственост на Пипицаноска Цветанка од Прилеп, ул. "Драган Димески" бр. 1.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (7040)

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 1355, план 3, скица 11, во м.в. "Карадаци", нива, класа 5, површина 863м², К.П. бр. 1356, план 3, скица 11, во м.в. "Карадаци", нива, класа 5, површина 371м², заведени во поседовен лист бр. 15 за КО Градиште, на име на Коцевски Чедомир од с. Градиште, за вкупна купопродажна цена од 6.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (6966)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. број 786/15, план 5, скица 16, на м.в. "Уши", нива шеста класа со вкупна површина од 1057м², во КО Волково, сопственост на Анг Стојчески од Скопје, според поседовен лист број 165 за КО Волково, а подробно опишана во скицата од теренско мерење број 1111/16 од 21.02.2002 година, за цена од 260,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (6965)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 992 на м.в. "Папарковци", класа 4 со површина од 1400м², заведена во Поседовен лист бр. 476 за КО Долна Бела Црква, сопственост на продавачите: Али Етеме, Агуши Ндрита и Рамадан Фикирије сите од с. Асамати-Ресен, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето

то на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (7336)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура, нива на К.П. бр. 1323 во м.в. "Стара Чешма", класа 4, со површина од 905м², заведена во Поседовен лист број 36 за КО Плетвар, за цена од 15.000,00 денари, сопственост на Мургоски Владимир, од Прилеп, ул. "Мечкин Камен" бр. 50.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоренаведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (7341)

Се продава земјоделско земјиште во м.в. "Горно Трно" лоцирано на К.П. бр. 3505 за КО Охрид, сопственост на Младеновска Марија од Охрид, за продажна цена од 80,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат сосопствениците и сите соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, писмено да се изјаснат дали се заинтересирани за прифаќање на понудата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на понудата-огласот во "Службен весник на РМ". Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Момана Иваноска од Охрид, "Македонски Просветители"-8 (мезанин). (7284)

Се продава земјоделско земјиште-ливада на К.П. бр. 3179/2, м.в. "Спротива", класа 2, со површина од 1269м², во КО Валандово, сопственост на Стојкова Вида од Валандово, за цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (7285)

Се продава земјоделско земјиште во КО Кочилари, сопственост на Мислим Мислим од село Кочилари-Велес и тоа: култура нива, 4-та класа, со вкупна површина од 1357м², на К.П. број 264/2, план 011, скица 023, м.в. "Село", запишани во Имотен лист број 8, КО Кочилари. Наведениот имот се продава за цена од 25.000,00 денари.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот Елена Маринова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (7286)

Се продава земјоделско земјиште во КО Виничани, сопственост на Велинов Трифун од Кочани, ул. "Кеј на Революцијата" број 1/1 и тоа: култура нива, 3-та класа, со површина 871м², на К.П. број 685, план 006, скица 026, м.в. "Село", запишани во Имотен лист број 30, КО Виничани. Наведениот имот се продава за цена од 250 евра во денарска противвредност.

Согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот до нотарот Елена Мартинова од Велес, со седиште на ул. "Маршал Тито" бб. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (7289)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 1314/3, м.в. "Караорман", класа 3 со површина од 1925м², во КО Гевгелија, сопственост на Јованов Сретко од Гевгелија за цена од 30,00 денари од метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (7292)

Се продава 4/13 земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 93, план 2, скица 10, м.в. "Трла", култура нива, класа 8, со површина од 4888м², во Поседовен лист бр. 29 за КО Кондово, сопственост на Исени Абдула, Исени Нури и Исенов Алим, за цена од 1.100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. "Партизански Одреди" 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (7161)

Се продава недвижен имот-земјоделско земјиште, построено на К.П. бр. 165/7, м.в. "Бела Земја", култура нива, класа 4, со површина од 543м², за КО Марино, сопственост на Цветковски Славчо и Цветковски Дејанчо за цена од 162.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и граничарите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во писмена форма кај нотарот Светлана Лазаревик, општина Чаир, ул. "Костурска" бр. 18/5-1, Скопје. (7386)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: идеална половина од К.П. 4496, план 011, скица 034, м.в. "Василјевица", култура 11000, класа 4, со површина од 3773м², заведена во Имотен лист бр. 521 за КО Четирици, на име на Крстиќ Душан од Куманово, за купопродажна цена од 15,00 за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (6326)

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште-нива, кое лежи на К.П. број 898/2, план 5, скица 10, м.в. "Брњарско", класа 4, на КО Арачиново, со вкупна површина од 1690м², сопственост на Богдановски Димитрија, со живеалиште и адреса на во с. Арачиново, Скопје, евидентирано во Поседовен лист број 782, за вкупна купопродажна цена од 31.00,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, општина Кисела Вода, Скопје. (6343)

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сосопствениците Рамадани Рамадан, Сулејмани Аџија, Сулемани Авди и Рамадани Миљазим им нудат на продажба вкупно 1/2 (една половина) идеален дел од нива 3 класа, со вкупно 5650м², устроена на К.П. 591, план 5, скица 13, м.в. "Бегличка", упишана во ПЛ 51 за Идризово под следните услови:

Недвижности продавачите ја нудат за вкупна цена од 84.750,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на заверката на договорот кај нотар. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Џон Кенеди" бб, Скопје во рок од 30 дена, сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (6344)

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од земјоделско земјиште-нива, кое лежи на К.П. број 1120/6, план 9, скица 25, м.в. Горни Огради" класа 4, на КО Катланово, со вкупна површина од 2966м², сопственост на Оклеска Тасула, бул. "Кочо Рацин" бр. 38/3-15, Скопје, евидентиран во Поседовен лист број 294, за вкупна купопродажна цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" број 14, општина Кисела Вода, Скопје. (6345)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура лозје на К.П. бр. 1899 во м.в. "Шаторов Камен", класа 4, со вкупна површина од 2330м² и овоштарник на К.П. бр. 1900 во м.в. "Шаторов Камен", класа 4 со површина од 1215м², заведени во Имотен лист број 30715 за КО Прилеп, за цена од 45.000,00 денари, сопственост на Ангелеска Мери од Прилеп, ул. "Моша Пијаде" бр. 285 Б.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (6433)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Петрески Видан од Прилеп, ул. "Поп Спасе Игеменов" бр. 32, заведено во Имотен лист број 1223, за катастарска општина Варош, број на парцела 4390, м.в. "Кошарка", нива класа 3, површина од 2999м² и парцела број 4408 дел 1, м.в. "Кошарка", нива класа 3, површина 1100м². Цената за еден метар квадратен изнесува 35,00 денари. Продажбата се врши на парцелите посебно.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (6436)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Мицески Сашо од Прилеп, населба "Точила" Ц-8/2, заведено во Поседовен лист број 2110, за катастарска општина Селце, број на парцела 1603, м.в. "Садово", нива класа 4, површина 11272м², од која во сопственост на продавачот е една идеална половина-1/2. Цената за 1 метар квадратен изнесува 25,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски", бр. 8, Прилеп. (6438)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Велкоска Павлина од Прилеп, ул. "И. Р. Лола" бр. 36, заведено во Имотен лист број 4202 за катастарска општина Прилеп, број на парцела 4730, м.в. "Горно Садово", нива класа 3, површина 1965м². Цената за 1 метар квадратен изнесува 35,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. "Кузман Јосифовски" бр. 8, Прилеп. (6439)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на К.П. бр. 11/3-25 на м.в. "Горно Клуково", нива од 4-та класа, со површина од 1870м², заведено во П.Л. бр. 190 за КО Галате, сопственост на Мехмеди Алит Фекри и Мемеди Алит Кадри од село Топлица, Гостивар, за цена од 35.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 73, Гостивар. (6440)

Се продава земјоделско земјиште-нива 100м² односно 1/50 идеален дел, построена на К.П. бр. 149-6 на м.в. "Лисец", пасиште од 6-та класа, со површина од 5000м², во КО Сретково, сопственост на Србиноски Драге Јандре и Србиноски Драге Гего и двајцата од нас. "Циглана" 1/13 во Гостивар, за цена од 63.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Филип Трифуновски, ул. "Браќа Ѓиноски" бр. 73, Гостивар. (6442)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура лозје, на К.П. бр. 4, м.в. "Чешма" класа 4, за КО Маловиште со површина од 5310м², заведено во П.Л. бр. 380 и култура ливада, на К.П. бр. 4, м.в. "Чешма" класа 4, за КО и тоа: на КП бр. 4 м.в. "Чешма" кл. 3 за КО Маловиште, со површина од 5309м², заведена во П.Л. бр. 380, сопственост на Стеван Кочовски од Битола, ул. "Прилепска" бр. 13а и Ѓорѓи Николовски од Битола, ул. "И. Милутиновиќ" бр. 84-1 и двајцата сопственици на по една идеална половина. Наведената недвижност се продава за цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (6444)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: култура ливада на К.П. бр. 1085/1, м.в. "Коса Тумба" за КО Дихово, и тоа 7/100 од истата и култура ливада на К.П. бр. 1085/3, м.в. "Коса Тумба", за КО Дихово, со површина од 578м², сопственост на Фанија Вељановска од Битола, ул. "Климент Охридски" бр. 13/19. Наведената недвижност се продава за цена од 20.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чии имоти се граничат со наведената недвижност во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на истата. Во спротивно, го губат правото на предимствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Билјана Дамјановска-Јанчевска, ул. "Иван Милутиновиќ" бб, локал 9, Битола. (6446)

Се продава земјоделско земјиште катастарска култура нива, на КП бр. 2108 во м.в. "Крива Нива", класа 5, со вкупна површина од 4589м² и нива на К.П. бр. 509 во м.в. "Шуглец", класа 5 со површина од 1919м² заведени во поседовен лист број 13 за КО Крушеани за цена од 54.000,00 денари, сопственост на Станоевска Јасминка од Кичево, ул. "Февруарски Поход" бр. 5.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (6449)

Се продава земјоделско земјиште, катастарска култура нива, на КП бр. 1165 во м.в. "Поводеници", класа 4, со вкупна површина од 3065м², и дојзе во м.в. "Поводеници" класа 3 со површина од 1638м² заведено во Имотен лист број 1638 за КО Прилеп, за цена од 150.000,00 денари, сопственост на Деспотоски Стефан од Прилеп, ул. "Валевска" бр. 2/9.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Горѓиоски" бб. (6450)

Се продава земјоделско земјиште построено на К.П. број 677/8, план 4, скица 12, на м.в. "Кремењарник", нива шеста класа со вкупна површина од 324м², во КО Волково, сопственост на Митко Стојчевски од Скопје, според поседовен лист број 1953 за КО Волково, за цена од 260,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова на ул. "Горче Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (6454)

Сопственикот Стојковски Деан од Скопје, бул. "Видое Смилевски Бато" број 91/27 својата недвижност и тоа: земјиште-неплодно со површина од 500м², во м.в. "Долно Поле" на К.П. 328/7:

-неплодно со површина од 362м², во м.в. "Долно Поле" на К.П. бр. 328/8

-неплодно со површина од 500 м², во м.в. "Долно Поле", во м.в. "Долно Поле" на К.П. бр. 328/9, КО Бутел, запишано во Поседовен лист број 1224, го продава за цена од 150,00 денари за 1м².

Се повикуваат сопственици на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонувоски, општина Чаир, Скопје, ул. "2 Македонски Бригади" бр. 54. (6455)

Се продава земјоделско земјиште-нива на К.П. бр. 6/83, м.в. "Кочов Гроб", класа 6, со површина од 900 м² и нива на К.П. бр. 7/22, план 1, м.в. "Азмакот" класа 5, со површина од 500 м², во КО Кованци за вкупна цена од 20.000,00 денари и нива на К.П. бр. 9/44, план 1, м.в. "Долни Мегдан", класа 5, со површина од 1000м² и нива на К.П. бр. 9/44, план 2, м.в. "Долни Мегдан", класа 5, со површина од 1000м², во КО Кованци, за вкупна цена од 25.000, 00 денари, сите во сопственост на Делев Атанас од с. Негорци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Прочкова, ул. "Скопска" бр. 6, Гевгелија. (6706)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива класа 1, м.в. "Бегова Ливада" на К.П. бр. 4082/2 во КО Варош, со површина од 1000м², сопственост на Дојковска Николина од Прилеп, ул. "Александар Македонски" бр. 192, по цена од 30.000,00 денари по Имотен лист бр. 3929 за КО Варош.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците на граничните парцели чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на излегувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се доставуваат до нотарот Стојаноска Елизабета, ул. Јоска Јорданоски" број 2, Прилеп. (6709)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 2/76, ливада од 7 класа на м.в. "Крс" со површина од 1300м² и цела К.П. бр. 6-81, нива од 7 класа, на м.в. "Петрев Клен" со површина од 3000м² (двете парцели заедно) и двете запишани во П.Л. бр. 51 за КО Сушица, сопственост на Гоковиќ Симе Јевгенија од с. Сушица, со живеалиште во Лесковац, за вкупна купопродажна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6715)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 6-57, паша од 6 класа на м.в. "Зидишта" со површина од 300м², цела К.П. бр. 7-32, ливада од 7 класа на м.в. "Брегој", со површина од 1300м², цела К.П. 7-77, паша од 6 класа на м.в. "Брегој" со површина од 1300м² и цела К.П. бр. 11-128, ливада од 6 класа на м.в. "Круша" со површина до 1300м² (сите парцели заедно), сите запишани во П.Л. бр. 51 за КО Сушица, сопственост на Гоковиќ Симе Јевгенија од с. Сушица, со живеалиште во Лесковац, за вкупна купопродажна цена од 62.200,00 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно чл. 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (6718)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: ливада на К.П. бр. 1660 на м.в. "Дивоно", класа 4, со површина од 4750м² и ливада на К.П. бр. 1660 на м.в. "Дивоно", класа 6, со површина од 2427м², и двете заведени во Поседовен лист број 355, за КО Подмочани, сопственост на продавачот Веловски Никола Дорче од с. Евла-Ресен, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. В спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (6720)

Се врши продажба на земјоделско земјиште-нива, построена во Скопје на КО Илинден, на К.П. бр. 1779/4 со вкупна површина од 780м², во м.в. "Трица", 4 класа, заведена во Поседовен лист бр 1497, за цена од 280,00 денари за метар квадратен, сопственост на Глигорова Ружа.

Се повикуваат соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 77б, Скопје. (6641)

Се продава 1/2 (една половина) идеален дел од недвижен имот-нива, класа 3, со површина од 3200м² во Скопје на К.П. бр. 1545 Кадино во м.в. "Долна Јурија", сопственост на Најдовски Јован, ул. "Ташко Караџа" бр. 15, Скопје, за цена од 480.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство на купување на земјиштето.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Петар Митков на ул. "Јани Лукровски" бр. 14, Гази Баба, Скопје. (6642)

Се продава недвижен имот и тоа: нива од 4-та класа, со површина од 1180м², што се наоѓа на К.П. бр. 1275, м.в. "Планина", за КО Добри Дол, сопственост на Марија Блажевска од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", доколку се заинтересирани да ја купат гореописаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарцовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24, лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (6647)

Се продава земјоделско земјиште: К.П. бр. 3134, план 016, скица 006, во м.в. "Стари Лозја", култура 11000, класа 4, површина 1651м², заведена во Имотен лист бр. 20588 за КО Куманово, на име на Стојановска Радмила од Скопје, за вкупна купопродажна цена од 45.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (6894)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: нива на К.П. бр. 1404, план 005, скица 019, м.в. "Ливадата", класа 5 со површина од 5004м², за цена од 70.000,00 денари, заведено на Имотен лист број 24 за КО Бегниште, сопственост на Видојко Самарџиев од с. Бегниште, Кавадарци.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште, право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (6895)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 1/2 идеален дел од лозје на К.П. бр. 5740, м.в. "Гол Уши", класа 5 со површина од 6061м² и 1/2 идеален дел од пасишта на К.П. бр. 5741 на м.в. "Гол Уши", класа 4, со површина од 1020м², за цена од 52.000,00 денари, заведено на Имотен лист број 3583 за КО Кавадарци, сопственост на ДОО Г-УНИОТЕРМ Кавадарци, ул. "Моша Пијаде" бр. 2/4.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (6897)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: лозје на К.П. бр. 4534, план 008, скица 008, м.в. "Голи Газ" класа 4, со површина од 2634м², за цена од 40.000,00 денари заведено во Имотен лист број 1749 за КО Кавадарци 1 вон, сопственост на Илија Ристов од Кавадарци, ул. "Ресавска" бр. 8.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, па се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достават писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на огласот до нотарот Кирил Грков од Кавадарци со седиште на ул. "7-ми Септември" бр. 41. Во спротивно ќе се смета дека не се заинтересирани за купување. (6898)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. МПИ 155118/24.12.93 издаден од УВР Скопје на име Цветановска Билјана, Скопје.

Пасош бр. 1283963/99 издаден од УВР-Тетово на име Африм Абдули Ифразим, с. Камењане, Тетово. (7453)

Пасош бр. 1465464 издаден од УВР-Тетово на име Мулаки Амир, ул. "К. Ристовски" бр. 130, Тетово. (7458)

Пасош бр. 1430583/00 издадена од УВР-Тетово на име Јетмир Реџеми, ул. "Штипска" бр. 56, Тетово. (7474)

Пасош бр. 1005165 издаден од УВР-Скопје на име Несрете Мјаки, ул. "Б. Менков" бр. 5/5-13, Скопје. (7475)

Пасош бр. 1403710 на име Јованов Митко, Валандово. (7490)

Пасош бр. 1384582 на име Адиљи Разије, с. Пршевец, Тетово. (7495)

Пасош бр. 120556 на име Ристов Тане, с. Баница бр. 14, Струмица. (7501)

Пасош бр. 1185171 на име Усоски Реџеп, с. Окиси, Струга. (5238)

Пасош бр. 1370953 на име Кукули Шенол, ул. "Слободан Пеповски" бр. 17, Гостивар. (7413)

Пасош бр. 1192170/99 издаден од УВР-Скопје на име Филип Ковачевски, ул. "К. Новаковиќ" бр. 42/3-16, Скопје. (7502)

Пасош бр. 1037055/97 издаден од УВР-Скопје на име Сабудин Шакири, ул. "Р.Бурџивек" бр. 68, Скопје. (7509)

Пасош бр. 0214869 издаден од УВР-Скопје на име Шектуктовска Ратка, бул. "Партизански одреди" бр. 77/2-3, Скопје. (7519)

Пасош бр. 646894/95 издаден од УВР-Скопје на име Кефсер Зекири, бул. "Партизански одреди 11" бр. 4, Скопје. (7524)

Пасош бр. 973386/96 издаден од УВР-Скопје на име Рашид Бекир, ул. "Струмичка" бр. 10/2-1, Скопје. (7529)

Пасош бр. 1490594 на име Велиу Букури, Кичево. (7557)

Пасош бр. 1433123 на име Стојковски Далиборче, Битола. (7561)

Пасош бр. 1216952/99 издаден од УВР-Скопје на име Незафет Рамадан, ул. "Бетовенова" бр. 2-а, Скопје. (7565)

Пасош бр. 1257991 издаден од УВР-Скопје на име Мекани Муртезани, с. Долно Свиларе, Скопје. (7567)

Пасош бр. 835208 издаден од УВР-Скопје на име Сашо Николовски, ул. "Перо Наков" бр. 99, Скопје. (7569)

Пасош бр. 1304394 издаден од УВР-Скопје на име Катерина Делиниколова, Скопје. (7570)

Пасош бр. 1278429 издаден од УВР-Скопје на име Адем Азизи, с. Долно Свиларе, Скопје. (7571)

Пасош бр. 0903762 на име Костадинов Живко, ул. "Орце Николов" бр. 39, Валандово. (7633)

Пасош бр. 0466238 на име Љубе Велески, ул. "Егејска" бр. 180, Прилеп. (7637)

Пасош бр. 1403366 на име Петров Глигор, Гевгелија. (7643)

Пасош бр. 474475 на име Бошњаковски Никола, ул. "29 Ноември" бр. 245, Ресен. (7645)

Пасош бр. 1670524 издаден од УВР-Тетово на име Садки Шехап, с. Ново Село, Жеровјане, Тетово. (7656)

Пасош бр. 1422774 издаден од УВР-Скопје на име Јовановска Катја, ул. "Благоја Стефковски" бр. 2-г, Скопје. (7659)

Пасош бр. 1295948 издаден од УВР-Куманово на име Река Наим, ул. "М. Тито" бр. 12, Куманово. (7660)

Пасош бр. 626430/95 издаден од УВР-Скопје на име Власаку Демир, ул. "Ресенска" бр. 7/1-8, Скопје. (7662)

Пасош бр. 864340 издаден од УВР-Скопје на име Ѓорѓиски Александар, ул. "Тодор Чангов" бр. 38/2, Скопје. (7663)

Чекови од тековна сметка бр. 14518957 од бр. 538105 до бр. 538108 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Китановски Димитар, Скопје. (7525)

Чекови од тековна сметка бр. 7113757 од бр. 5963020 до бр. 5963023 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Митевска Славица, Скопје. (7527)

Чекови од тековна сметка бр. 06149013 од бр. 0009005-013822 до бр. 0009005013825 и со бр. 0009005013812, 00-09005013813, 00050003283786 и бр. 0100002106270 издадени од Комерцијална банка на име Џаковиќ Вангелица, Скопје. (7684)

Чекови од тековна сметка бр. 13205388 од бр. 0001005-613763 до бр. 0001005613768, од бр. 0003006228564 до бр. 0003006228572 и со бр. 0003006228600, 0019000305663 издадени од Комерцијална банка на име Цветковска Љубица, Скопје. (7685)

Чекови од тековна сметка бр. 01973839 од бр. 00020006-75400 до бр. 0002000675413 издадени од Комерцијална банка на име Попгеоргиев Јован, Скопје. (7686)

Чекови од тековна сметка бр. 4233867 од бр. 139791 до бр. 139800 издадени од Комерцијална банка на име Иванка Митревска, Скопје. (7687)

Работна книшка на име Тасевска Жаклина, Скопје. (7440)

Работна книшка на име Жаклина Тасевска, Скопје. (7448)

Работна книшка на име Тодорче Коцев, Скопје. (7449)

Работна книшка на име Хаки Јусуфи, с. Паничари, Скопје. (7460)

Работна книшка на име Елми Цемаил, с. Орланци, Скопје. (7470)

Работна книшка на име Ибраими Ниметула, с. Грчец, Скопје. (7471)

Работна книшка на име Дејан Тодоровски, Скопје. (7473)

Работна книшка на име Прчкова Соња, Битола. (7478)

Работна книшка на име Назми Нухија, Куманово. (7479)

Работна книшка на име Нунески Душан, Прилеп. (7484)

Работна книшка на име Стрезоска Слаѓана, Струга. (7486)

Работна книшка на име Јусуфи Ариф, Гостивар. (7487)

Работна книшка на име Адем Муслиу, Гостивар. (7488)

Работна книшка на име Камил Муслиовски, с. Цветово, Скопје. (7503)

Работна книшка на име Томчески Спасе, Скопје. (7520)

Работна книшка на име Зафировска Дивна, Скопје. (7528)

Работна книшка на име Јордановски Јордан, Скопје. (7532)

Работна книшка на име Садри Ебиби, Куманово. (7538)

Работна книшка на име Јовановски Љупчо, Берово. (7544)

Работна книшка на име Стаменков Кире, Винаца. (7546)

Работна книшка на име Менка Картовска Димитријевска, Скопје. (7576)

Работна книшка на име Елена Радоман, Скопје. (7578)

Работна книшка на име Бежановски Благојче, Битола. (7599)

Работна книшка на име Софија Миладинова, Битола. (7600)

Работна книшка на име Димитријевиќ Дејан, Куманово. (7607)

Работна книшка на име Мемедова Шерибан, Винаца. (7608)

Работна книшка на име Зоранчо Тасков, Кочани. (7609)

Работна книшка на име Коцев Васе, Радовиш. (7615)

Работна книшка на име Андовска Анѓа, Велес. (7621)

Работна книшка на име Мицески Блаже, Прилеп. (7624)

Работна книшка на име Малиновски Миле, Куманово. (7625)

Работна книшка на име Станковски Момчило, Куманово. (7626)

Работна книшка на име Минир Пајазити, Тетово. (7629)

Работна книшка на име Несторовски Доксе, Тетово. (7630)

Работна книшка на име Спасески Живко, Скопје. (7667)

Работна книшка на име Тансер Ибрахим, Скопје. (7668)

Работна книшка на име Колев Трајче, Скопје. (7670)
 Работна книшка на име Сафије Ајвазова, Скопје. (7676)
 Работна книшка на име Ерол Емин, Скопје. (7677)
 Работна книшка на име Драган Боневски, Скопје. (7678)
 Воена книшка на име Ѓошев Горан, Скопје. (7457)
 Воена книшка на име Илов Драган, Кавадарци. (7481)
 Воена книшка на име Манев Марјан, с. Рибарци, Кавадарци. (7482)
 Воена книшка на име Геросимовски Гоце, Скопје. (7521)
 Воена книшка на име Младеновиќ Гока, Куманово. (7540)
 Воена книшка на име Омеров Џеват, Кавадарци. (7550)
 Воена книшка на име Давитков Борче, Штип. (7613)
 Воена книшка на име Кимов Ацо, ул. "А. Демниевски" бр. 9, Велес. (7618)
 Воена книшка на име Шасивари Самет, Тетово. (7628)
 Воена книшка издадена од општина Чаир на име Јове Попадиновски, Скопје. (7679)
 Воена книшка издадена од општина Гази Баба на име Ристо Блажевски, Скопје. (7680)
 Чековна картичка бр. 001408/06 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Мира Стојческа, Скопје. (7461)
 Свидетелство за 1-ва година електротехничар-електроничар издадено од "Гошо Викентиев"-Кочани на име Тодор Максимов, Кочани. (7452)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Драги Асеновски" с. Ракотинци-Скопје на име Џемаил Џемаиловски, с. Црн Врв, Скопје. (7469)
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Неал Исмаили, Куманово. (7476)
 Свидетелство на име Горанчо Манев, Пробиштип. (7477)
 Свидетелство на име Дејановски Срѓан, Куманово. (7480)
 Свидетелство на име Расими Азис Ирфете, Тетово. (7489)
 Свидетелства за 1 и 2 година на име Цоневски Зоран, Делчево. (7491)
 Свидетелство на име Пауновиќ Ана, Куманово. (7499)
 Свидетелство за 4, 5 и 6-то одделение на име Седат Билали, Куманово. (7539)
 Свидетелство на име Шабани Ферит, Куманово. (7541)
 Свидетелство на име Стрика Габриела, Куманово. (7542)
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Ковачки Атанас, Делчево. (7545)
 Свидетелство на име Наунов Боре, Кочани. (7547)
 Свидетелство на име Адраманов Кире, Пробиштип. (7549)
 Свидетелство на име Шерифовиќ Сафет, Велес. (7551)
 Свидетелство на име Шапета Мерита, Велес. (7554)
 Свидетелство на име Мацеска Зорица, Струга. (7555)
 Свидетелство на име Мендим Касами, Тетово. (7562)
 Свидетелство за 8-мо одделение на име Факрије Алији, Куманово. (7564)
 Свидетелства за 1, 2, 3 година и свидетелство за завршен испит издадени од ДСУ "Димитар Влахов" на име Пирковиќ Виолета, Скопје. (7580)
 Свидетелство на име Бајрами Осман, Куманово. (7598)
 Свидетелство на име Рафет Сакипи, Куманово. (7603)
 Свидетелство за 4-то одделение на име Азиз Тони, Штип. (7611)
 Свидетелство за 5-то одделение на име Драган Левков, Штип. (7612)

Свидетелство за 4-то одделение на име Џемаил Баки, Велес. (7622)
 Свидетелства за 5, 6, 7, и 8-мо одделение на име Лирије Џафери, Тетово. (7627)
 Свидетелство за 5-то одделение издадено од ОУ "Рајко Жинзифов" на име Рамадани Муедин, Скопје. (7682)
 Диплома на име Стрика Габриела, Куманово. (7543)
 Диплома на име Лазар Младенов, Кочани. (7548)
 Диплома на име Баукова Александра, Радовиш. (7614)
 Здравствена книшка на име Николовски Коле, Велес. (7483)
 Здравствена книшка на име Шерифоски Канија, Битола. (7485)
 Здравствена книшка на име Капламова Алма, Велес. (7552)
 Здравствена книшка на име Гордана Јордановска, Велес. (7553)
 Здравствена книшка на име Станиќ Гордана, Битола. (7556)
 Здравствена книшка на име Шакиров Суарим, Велес. (7616)
 Здравствена книшка на име Милан Попанов, Велес. (7619)
 Здравствена книшка на име Куртагиш Амира, Велес. (7620)
 Здравствена книшка на име Свездаковска Билјана, Крушево. (7623)
 Здравствена книшка на име Трајановски Иван, Битола. (7631)
 Даночна картичка бр. 4030993342409 издадена од Управа за приходи Скопје на име Делта-Ен, Скопје. (7454)
 Даночна картичка бр. 4030992239426 издадена од Управа за приходи на име "УНА КОМЕРЦ", Скопје. (7573)
 Даночна картичка бр. 5030990152955 издадена од Управа за приходи на име "Златна Рака" Синидиновски Гоко, Скопје. (7577)
 Даночна картичка бр. 4030999379509 издадена од Управа за приходи на име Македонско студентско етнологско друштво, Скопје. (7683)
 АДР дозвола бр. 1597 издадена од Министерство за сообраќај и врски - Скопје на име Ацевски Трипун, Скопје. (7425)
 АДР дозвола бр. 2587 за возење на сите видови опасни материји на име Марков Младенчо, Скопје. (7666)
 Решение на име Коцев Кирил, ул. "М. Ацев" бр. 10, Велес. (7559)
 Легитимација издадена од Управа за цивилна воздушна пловидба на име Ивановски Раде, Скопје. (7675)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02), Комисијата за јавни набавки на општина Џепчиште, објавува

БАРАЊЕ БР. 1/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Општина Џепчиште, Џепчиште.

1.2. Предмет на набавката

Изведување на градежно-земјани работи за изградба на тротоар, во населеното место Порој и тоа од регионалниот пат Тетово - Јажинце до центарот на с. Порој (и неговото улично осветлување), и тоа:

- изградба на тротоар во должина од 580 м, ширина 2 м,
- набавка на материјали и изведување на бехатон плочи,

- набавка и поставување на вандерми и светилки за улично осветлување на тротоарот, во должина 580 м.

1.3. Вид на количество и техничките карактеристики се дадени во техничката документација која може да се подигне во општина Цепчиште, секој работен ден.

1.4. Критериуми за избор на најповолен понудувач:

- цена на набавката (единечна и вкупна),
- начин на плаќање,
- рок на извршување на работите,
- техничка способност.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи:

- името и адресата (седиштето на понудувачот),
- единечните цени по позиции,
- вкупна цена на понудата во денари,
- начин на плаќање,
- рокот на изведуваче на работите.

III. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

3.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, во затворен коверт и потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

3.2. Придружната документација се доставува во согласност со член 43 од Законот за јавни набавки и тоа:

- а) извод од регистрацијата на дејноста,
- б) документ за бонитет од централниот регистар,
- в) доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,
- г) доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност, и
- д) потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки.

Документите од точките: в, г, д не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци.

3.3. Понудувачите своите понуди и придружната документација треба да ги достават во согласност со член 52, 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

3.4. Рокот за доставување на понудите е најдоцна 15 дена од објавувањето на барањето во средствата за јавно информирање.

3.5. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на општина Цепчиште најдоцна до 01.04.2002 година до 15⁰⁰ часот.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок како и оние понуди кои не ја содржат потребната документација нема да бидат разгледувани.

4.2. Отворањето на понудите ќе се изврши, во просториите на општина Цепчиште, без присуство на понудувачите.

За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на тел. 094/ 487-431, 487-432 или 070/ 256-139.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Подружница Шумско стопанство, "Кајмакчалан" - Битола, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ПРЕВОЗНИ УСЛУГИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на отворениот повик е ЈП "Македонски шуми" - Скопје, Подружница шумско стопанство "Кајмакчалан" - Битола, ул. "Борис Кидрич" бр. 33, Битола.

1.2. Предмет на набавката е превозни услуги за превоз на дрвни асортименти по одделни дестинации како следува:

Шумско-стопанска основа	Дестинација	Количина технич. дрво	за превоз огр. дрво
ШСО "Веба	Битола-Велушина	-	3637
"	" "	-	3636
ШСО "Бел Камен"	Битола-Лера	-	1818
ШСО "Сулинар"	Битола-Црнец	-	909
ШСО "Кајмакчалан"	Битола-Вртешки	-	6298
"	Битола-Костина	3958	-
	Битола-Бела		
ШСО "Нице-I"	Чешма	3396	-
ШСО "Нице-II"	Битола-Базерот	4212	-
ШСО "Гола Чука"	Битола-Гола Чука	-	3500
Битола:		11566	19798

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- цената за превоз по м³ за секоја дестинација, дадена поединечно или вкупна цена на набавката изразена во денари со сите давачки;
- начин на плаќање;
- рок на извршување на работите.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи:

- извод од регистрацијата на дејноста во оригинал или заверена фотокопија од нотар;
- доказ за бонитет издаден од Централниот регистар во оригинал или заверена фотокопија од нотар;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација, во оригинал или заверена фотокопија од нотар;
- доказ од надлежен орган дека не му е изречена мерка за безбедност, забрана на вршење на дејност во оригинал или заверена фотокопија на нотар;
- техничка способност (чл. 23 од ЗЈН) и тоа: референтни листи за веќе извршени услуги, расположлива опрема, список на работници за реализација на набавката.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена на извршена услуга (единечна и вкупна, без вкalkулиран ДДВ) 40 бода,
- начин на плаќање 20 бода,
- рок на извршување на работите со динамика 20 бода,
- техничка способност за извршување на предметната набавка (референци, расположлива опрема) 20 бода.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот во затворен плик. На предната страна од ковертот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на повикот, во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на ПШС "Кајмакчалан" - Битола.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт документацијата и носи ознака "документација".

5.2. Рок на доставување на понудите е најдоцна 15 дена од денот на објавувањето на повикот, согласно член 14 од ЗЈН.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на рокот, ќе се сметаат за задоцнети, а понудите кои не се изготвени според барањата во повикот, нема да се разгледуваат.

6.2. Отворањето на понудите ќе се изврши во присуство на овластените претставници на понудувачите, во Дирекцијата на ПШС "Кајмакчалан" Битола, а информација за денот и часот на отворање на понудите, со дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 220-873.

Комисија за јавни набавки

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПОНУДИ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

**Проект за олеснување на трговијата
и транспортот во Југоисточна Европа
Набавка на Царинска гранична, превентивна
и инспекциска опрема, алат и возила**

Кредит број 3402-МК

1. Овој јавен повик за понуди следува по општиот оглас за набавка за овој проект, кој беше објавен во "Девелопмент Бусинес", бр. 535 од 31 мај, 2000 година, ажуриран на 16 февруари 2002 година.

2. Владата на Република Македонија доби кредит од Меѓународната асоцијација за развој (ИДА) за трошоците за реализација на Проектот за олеснување на трговијата и транспортот во Југоисточна Европа, и планира да искористи дел од средствата од овој кредит за плаќања според договорот за набавка на Царинска гранична, превентивна и инспекциска опрема, алат и возила.

3. Царинската управа на Министерството за финансии на Република Македонија ги повикува соодветните понудувачи да достават запечатени понуди за следниве делови:

Дел – 1 Комбинирани сетови со рачен алат

Дел – 2 Автоматски и товарни возила и опрема

Дел – 3 Царинска превентивна и инспекциска опрема и алат

Дел – 4 Возила

Понудувачите може да достават понуди за било кој број на наведените делови. Само понудите кои се однесуваат за сите производи вклучени во индивидуалните делови ќе бидат земени во предвид, и одделни договори ќе бидат доделувани на најповолниот понудувач за секој одделен дел.

4. Лицитациската ќе се спроведе со меѓународни постапки за лицитациска одредени во Прирачникот на Светска банка: Набавка според ИБРД заеми и ИДА кредити, јануари 1995 година, ревидирано во март 2000 и јануари 2001 година, отворено за сите понудувачи од соодветни земји извори како што е одредено во Прирачникот.

5. Заинтересираните соодветни понудувачи може да добијат дополнителни информации од тимот за имплементација на проектот на Царинската управа и да ги проверат тендерските документи на долуназначената адреса од 09.00 до 12.00 часот: г-ѓа Сања Методиевска, Царинска управа на Република Македонија, ул."Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје, Р. Македонија. Тел. + 389 2 116 188, факс. + 389 2 237 832. е-маил: Санја Методиевска@пост.омс.гов.мк. Време: од 9,00 до 12,00 часот.

6. Сите тендерски документи на англиски јазик можат да се откупат од страна на заинтересираните понудувачи при поднесување на писмена апликација на долуназначената адреса и при плаќање на неповратна уплата од 150 УСД или еквивалентен износ во МКД. Начинот на плаќање е следниов:

(а) При плаќање во УСД.

Во прилог на Министерството за финансии, Царинска Управа, Тимот за имплементација на проектот, на сметка на Народна банка на Република Македонија број 36086854 со ЦИТИБАНК НА Нењ Сорк (Сџифт ЦИТИУС 33) број на сметка 71700-840-464-1655.

(б) При плаќање во МКД:

Во прилог на Министерството за финансии, Царинска Управа, Тимот за имплементација на проектот, број на сметка 090030017578625 (клиент на Народна банка за Република Македонија).

Курсната разлика која треба да се запази е продажната курсна разлика од листата на Национална банка на Република Македонија, со важност на денот на исплатата.

Документот ќе се испрати по курирот за локална испрака на адреса назначена од страна на понудувачот.

7. Понудите мора да се испратат на гореназначената адреса пред 12 часот (нападне) до 29 април 2002 година. Сите понуди мора да имаат и банковна гаранција за понудата во следниов износ:

Дел – 1 – УСД 150

Дел - 2 - УСД 1,500

Дел - 3 - УСД 1,750

Дел – 4 – УСД 10,000

Задоцнетите понуди ќе бидат одбени. Понудите ќе бидат отворани во присуство на претставниците на понудувачите кои ќе присуствуваат на долуназначената адреса во 12 часот на 29 април 2002 година.

Адреса 1

Царинска Управа на Р. Македонија, Сала за обуки ул."Лазар Личеноски" бр. 13, 1000 Скопје, Р. Македонија.

SPECIFIC PROCUREMENT NOTICE INVITATION FOR BIDS REPUBLIC OF MACEDONIA

**Trade and Transport Facilitation in South-East
Europe Project
Procurement of Border and Customs Preventative and
Inspection Tools, Equipment and Vehicles**

Credit no. 3402-MK

1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that appeared in *Development Business*, issue no. 535 of May 31, 2000 and as updated on February 16, 2002.

2. The Government of Macedonia has received a credit from the International Development Association toward the cost of Trade and Transport Facilitation in South East Europe Project, and it intends to apply part of the proceeds of this credit to payments under the contract for procurement of Border and Customs Preventative and Inspection Tools, Equipment and Vehicles.

3. The Customs Administration of the Ministry of Finance of the Republic of Macedonia now invites sealed bids from eligible bidders for the following Lots:

LOT –1 Hand Tool Combination sets

LOT –2 Automotive and Materials Handling Vehicles and Equipment

LOT –3 Customs Preventative and Inspection Equipment and Tools

LOT –4 Vehicles

Bidders may submit bids for any number of Lots. Only bids quoting for all of the items included in individual Lots will be considered and separate contracts will be awarded to the lowest evaluated bidder for each Lot.

4. Bidding will be conducted through the international competitive bidding procedures specified in the World Bank's *Guidelines: Procurement under IBRD Loans and IDA Credits*, January 1995, revised March 2000 and January 2001 and is open to all bidders from eligible source countries as defined in the Guidelines.

5. Interested eligible bidders may obtain further information from the Project Implementation Team of the Customs Administration and inspect the bidding documents at the address given below (address -1) from 09:00 to 12:00 hours.

Ms. Sanja Metodievskaja

Customs Administration of R.Macedonia

Tel: 389 91 129 155

Fax: 389 91 237 832

E-mail: sanja.metodievskaja@customs.gov.mk

6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the address below (address 1) and upon payment of a non refundable fee of USD 150 or in equivalent MKD. The method of payment will be

(a) For payment in USD

In favor of the Ministry of Finance, Customs Administration, Project Implementation Team, on the account of the National Bank of the Republic of Macedonia No. 36086854 with CITIBANK NA New York (Swift CITIUS 33)

Acc.no.71700-840-464-1655

(b) For payment in MKD:

In favor of the Ministry of Finance, Customs Administration, Project Implementation Team, account no. 090030017578-625 (client of the National Bank of the Republic of Macedonia).

Exchange rate to be applied is the selling exchange rate from the list of the.

National Bank of the Republic of Macedonia, prevailing on the day of payment.

The document will be sent by Special Courier (DHL) at the street address indicated by the bidder.

7. Bids must be delivered to the address below (address -1) at or before 12:00 hours (noon) April 29 th, 2002. All bids must be accompanied by a bid security as follows:

LOT - 1 - US \$ 150

LOT - 2 - US \$ 1,500

LOT - 3 - US \$ 1,750

LOT - 4 - US \$ 10,000

Late bids will be rejected. Bids will be opened in the presence of the bidders' representatives who choose to attend at the address below (address -2) at 12:00 hours (noon) April 29 th, 2002.

Address 1

Customs Administration of Republic of Macedonia,

Lazar Licenoski 13 1000 Skopje, R.Macedonia.

Training Room.

Врз основа на член 14 и 33 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2000 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на општина Струга објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ/ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач: општина Струга-Струга, ул. "Маршал Тито" бб.

1.2. Предмет на Ограничениот повик бр. 01/2002 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите/претквалификација/ како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на општина Струга за 2002 година:

1.2.1. Изработка на Генерални урбанистички планови за населени места;

1.2.2. Изработка на Детални урбанистички планови;

1.2.3. Изработка на архитектонско-урбанистички проекти;

1.2.4. Проектирање, изградба и реконструкција на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, велосипедски патеки, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон или тврдо лиен асфалт);

1.2.5. Проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи;

1.2.6. Проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од травертин;

1.2.7. Проектирање и изградба на јавни зелени површини;

1.2.8. Проектирање, изработка на урбана опрема (клупи, корпи за отпадоци, заштитни огради), изработка на спортски и детски реквизити;

1.2.9. Проектирање и изградба на инфраструктурни системи: регулации на реки и езера, во доводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) мрежа.

1.3. Спецификацијата ќе биде дадена во тендерската документација која ќе биде доставена на понудувачите кои ќе бидат избрани во постапката за претквалификација.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

1.5. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од ЗЈН.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. Комисијата за јавни набавки на општина Струга има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката (точка 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9).

2.2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со Програма за изработка на урбанистички планови и Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Струга за 2002 година, според динамика утврдена од набавувачот - општина Струга.

2.3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со член 35 од Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Претквалификација на понудувачите ќе се врши врз основа на:

- документ за економско-финансиски бонитет;

- документ за техничко-технолошки бонитет, расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашно искуство (референтна листа), и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (не постара од 6 месеци);

- доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка забрана за вршење на дејноста;

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација (не постара од 6 месеци);

- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;
- начин на плаќање;
- документ за издадено овластување за изработување на урбанистички планови издаден од Министерството за транспорт и врски (лиценца).

Документот за техничко-технолошки бонитет треба да се однесува на предметот на набавката (точка 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3; 1.2.4; 1.2.5; 1.2.6; 1.2.7; 1.2.8; 1.2.9).

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

3.2. Рокот за доставување на понудите е 21 (дваесет и еден) ден од денот на објавувањето на повикот во јавно гласило.

3.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

3.4. Потребната документација и другите податоци се доставуваат во затворен коверт кој во горниот лев агол треба да ја носи ознаката "не отворај" како и бројот на повикот и позицијата за која се дава понудата. На ковертот не треба да има никаква ознака со која би можел понудувачот да се идентификува.

3.5. Документацијата се доставува на адреса: општина Струга-Струга, ул. "Маршал Тито" бб.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

4.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според барањата содржани во повикот како и несоодветно комплетираните, нема да се разгледуваат.

4.2. Дополнителни информации можат да се добијат на телефон: 046/782-477; 046/781-335; 046/781-223 и 046/781-189 - општина Струга.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 и 15 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и бр. 2/02), Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 07/2002 ЗА ИЗРАБОТКА НА ОБРАСЦИ

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. Нарачател на повикот: Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје - Дирекција, со седиште во Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б.

1.2. Предмет на набавката: изработка на обрасци.

1.3. Вид и количина: Обрасци дадени во спецификацијата.

1.4. Квалитет: Предметот на набавка треба да биде изработен согласно спецификацијата и приложените мостри.

1.5. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.6. Спроведување на постапката: согласно Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98 и 2/02).

1.7. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

а) цена - бода;

б) квалитет - 20 бода;

(изработка на најмалку 20 вида мостри од бараните обрасци со ознака на фирмата која ги понудува изработените обрасци);

в) начин на плаќање - 40 бода;

г) рок на испорака - 10 бода.

1.8. Рок за поднесување на понудите: до 08.04.2002 год. (понеделник) до 10:00 часот, кога е и јавното отворање на понудите.

1.9. Рок на важност на понудата: 12 месеци од денот на прифаќање на понудата.

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА

2.1. Спецификацијата на обрасците и мострите со технички карактеристики може да се подигне во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, секој работен ден од 08:00 до 14:00 часот. Износот на надоместокот кој што треба да се плати при подигање на спецификацијата е 2.000,00 (две илјади) денари, со уплата на жиро сметка 360016010016786 со даночен број 4030997339674 Поштенска Банка депонент.

- Само понудувачите кои ќе ја подигнат спецификацијата ќе имаат право да поднесат понуди.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да содржи единечни цени во вид на производ, како и вкупна вредност.

3.3. Цената треба да биде фиксна, изразена во денари, со вкalkулирани сите зависни трошоци и сите даночни обврски (франко магацин на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје).

3.4. Понудата треба исто така да содржи докази за техничка способност на понудувачот (согласно член 23 од Законот за јавни набавки) како гаранција за квалитетно работење.

3.5. Понудувачите задолжително да ја достават следната придружна документација:

- Извештај со мислење за бонитетот на понудувачот - издаден од Централниот регистар (согласно член 22 од Законот за јавни набавки "Сл. весник на РМ" број 26/98 и 2/02, Правилникот за содржината на документот "Сл. весник на РМ" бр. 32/98);

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки (согласно член 22 од Законот за јавни набавки);

- Извод од судска евиденција како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација; и

- Извод од судска евиденција како доказ дека не му е изречена мерка на безбедност забрана на вршење на дејност, издаден од страна на судот (согласно член 24 од Законот за јавни набавки).

Горенаведените придружни документи потребно е да бидат доставени во оригинален примерок или истите доколку се фотокопија да бидат заверени од страна на нотар, но не постари од шест месеци.

3.6. Понудувачите се должни со понудата задолжително да достават и примероци од обрасците кои се предмет на набавката.

Понудата треба да содржи поединечни цени со сите вкalkулирани давачки (внесени во рубриката од спецификацијата), како и вкупна цена на понудата.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде потпишан од страна на одговорно лице на субјектот.

4.2. Понудите се доставуваат препорачано по пошта или со предавање во архивата на Дирекцијата при Ј.П. за Поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје, на ул. "Орце Николов" б.б. и тоа се до 10:00 часот на денот на отворањето на понудите. Понудувачите имаат задача да обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата (потврда од архивата на Претпријатието или потврда за предадена пратка).

4.3. Понудата се доставува во запечатен плик. На предната страна од пликот, во горниот лев агол треба да биде назначено "не отворај" како и бројот на барањето, во средината на пликот треба да биде назначена точната адреса на Ј.П. за поштенски сообраќај "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика.

Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака - понуда, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака - документација - и точната адреса на понудувачот.

4. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозициите на барањето, нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавно отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на ден 08.04.2002 година во 10:00 часот во Салата за состаноци на Дирекцијата на Ј.П. "Македонска Пошта" ц.о. Скопје.

5.3. На отворањето на понудите ќе присуствува само претставникот на понудувачот кој на Комисијата на набавувачот ќе и предаде писмено овластување за застапување на понудувачот.

5.4. Набавувачот изборот може да го изврши посебно по позиции во спецификацијата или во целина, од еден или повеќе понудувачи.

5.5. При вреднувањето на понудите предност ќе имаат под исти услови понудите со начин на плаќање по пат на компензација.

5.5. Количините, изработката и плаќањето на обрасците ќе се обавува полугодишно, за која цел на избраниот понудувач односно понудувачи ќе им биде доставена спецификација.

5.6. Секој понудувач може да учествува само со една понуда, а не се дозволени варијанти т.е. опции.

За дополнителни информации, понудувачите можат да контактираат на телефон 02/105-223.

Комисија за јавни набавки

ЈП Македонски железници, објавува

ИСПРАВКА

НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК БР. 12-272/2
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ ЗА НАБАВКА НА МОНОБЛОК ТРКАЛА (објавен во "Службен весник на РМ" бр. 18 од 08.03.2002 година)

Исправката се однесува на точка - III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА; во потточката 3.4. целосно се брише текстот кој се однесува за банкарска гаранција што значи нема потреба од банкарска гаранција.

Комисија за јавни набавки

СОДРЖИНА

	Страница
305. Указ за поставување вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и постојан претставник на Мисијата на Република Македонија при Советот на Европа.....	1
306. Одлука за определување највисоки цени на одделни нафтени деривати утврдени согласно Методологијата.....	1
307. Решение за разрешување од должноста директор на Заводот за вработување на Република Македонија.....	2
308. Решение за именување директор на Заводот за вработување на Република Македонија.....	2
309. Решение за именување заменик на директорот на Фондот за земјоделство-Скопје.....	2
310. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство-Скопје.....	2
311. Решение за именување претседател и членови на Управниот одбор на Дирекцијата за слободни економски зони-Скопје.....	2
312. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со објекти за спорт во сопственост на Република Македонија-Скопје од редот на вработените.....	3
313. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта "Македонијапат"-Скопје од редот на вработените.....	3
314. Решение за разрешување и именување член на Државната пописна комисија.....	3
315. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 148/2001, У. бр. 153/2001 и У. бр. 173/2001 од 6 март 2002 година.....	3
316. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 199/2001 од 6 март 2002 година.....	5
317. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 230/2001 од 6 март 2002 година.....	6
318. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 235/2001 од 6 март 2002 година.....	6
319. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 237/2001 од 6 март 2002 година.....	7
Исправка на Законот за изменување и дополнување на Законот за пазарната инспекција.....	7

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.